



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 10 септември 2002
Скопје

Број 70

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 30000000188798

1142.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 3, став 2 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН ДОГОВОРОТ НА СВЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И ДОГОВОРОТ НА СВЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОПСТВЕНОСТ ЗА ИЗВЕДБИТЕ И ФОНОГРАМИТЕ

1. Република Македонија пристапува кон Договорот на Светската организација за интелектуалната сопственост за авторското право и Договорот на Светската организација за интелектуалната сопственост за изведбите и фонограмите, усвоени во Женева на 20 декември 1996 година.

2. По однос на Договорот на Светската организација за интелектуалната сопственост за изведбите и фонограмите, Република Македонија нема:

- да го применува критериумот на издавање што се однесува на заштитата на фонограмските продуценти, согласно член 3, став 3 од Договорот;

- да ги применува одредбите од член 15, став 1 од Договорот, согласно член 15, став 3 од Договорот.

3. Се задолжува Министерството за надворешни работи најдоцна до 31 јануари 2003 година да ја спроведе оваа одлука, односно инструментот за пристапување кон договорите со изразените резерви од точка 2 на оваа одлука да го достави до генералниот директор на Светската организација за интелектуалната сопственост.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4449/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1143.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Се врши замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште во вкупна површина од 6.869 м², сопственост на Република Македонија и тоа КП бр. 4043, пасиште, во површина од 3.133 м², 4 класа, во м.в. "Косевица", КП бр. 4058, пасиште, во површина од 3.736 м², 4 класа, во м.в. "Косевица" и двете во КО Звезгор - Делчево, заведени во поседовен лист број 74, сопственост на Ре-

публика Македонија - непосреден корисник Собрание на општина Делчево, со земјоделско земјиште во вкупна површина од 4.472 м² кое претставува КП бр. 262, ливада, во површина од 2.286 м², 7 класа, м.в. "Шабани валог" и КП бр. 263, шума, во површина од 2.186 м², 2 класа, во м.в. "Шабани валог" и двете во КО Црник, заведени во имотен лист број 144, сопственост на Атанас Јовановски од с. Панчарево-Пехчево.

Член 2

Со оваа одлука престанува правото на користење на земјоделското земјиште опишано во член 1 на оваа одлука на Собранието на општина Делчево.

Член 3

Договорот за замена на правото на сопственост на земјоделското земјиште од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4253/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1144.

Врз основа на член 36, точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 7 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 090.02 Министерството за финансии - функции на државата, во програмата 12 - Функција се врши намалување на потставката 461112 - Надомест за одземен имот во износ од 1.000.000 денари.

Во посебниот дел на Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637, Раздел 130.01 Министерството за транспорт и врски, во Програмата 11- Администрација, се отвора нова потставка 467117- Изградба на патишта во износ од 1.000.000 денари, наменети за подобрување на патната инфраструктура.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4447/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1145.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2001 година), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН
СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:

А. Намалувања кај следните корисници, програми и потставки:

Раздел	Буџетски корисник	Програма	Потставка	Опис на потставката	Износ предвиден со ребаланс	Пренамена	Износ после пренамената
09002	Министерство за финансии	12 – Функција	461112	Надомест за одземен имот	40.000.000	-12.000.000	28.000.000
	Вкупни намалувања					-12.000.000	

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:

		Програма	Потставка	Опис на потставката	Износ предвиден со ребаланс	Пренамена	Износ после пренамената
19001	Министерство за здравство	11 – Администрација	467114	Изградба на здравствени објекти	17.500.000	12.000.000	29.500.000
	Вкупни зголемувања					12.000.000	

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4638/1
3 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1146.

Врз основа на член 78, став 2 и 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/93, 54/00 и 49/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.07.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВНЕСУВАЊЕ ИЛИ ИЗНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО И ОД РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Домашните и странски физички лица можат слободно да внесуваат или изнесуваат во и од Република Македонија ефективни странски пари во износ до 10.000 евра.

2. По исклучок од точка 1 на оваа одлука, странските воени сили ангажирани во мировните мисии на територијата на Косово, можат да подигаат ефективни странски пари согласно точка 3, став 3 од Одлуката за условите под кои средства на странски правни и физички лица можат да се примаат во депозит и истите да го изнесат во вкупен износ надвор од територијата на Република Македонија.

При изнесувањето на ефективните странски пари лицата од став 1 на оваа точка се должни на царинските органи да дадат на увид документ (налог 1450) од деловната банка за подигнати средства за оваа намена.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за пријавување на ефективни странски пари кои можат да се внесуваат или изнесуваат од Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/1993, 49/1993, 104/2000, 26/2001, 34/2002 и 53/2002).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3896/1
30 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1147.

Врз основа на член 15, точка 5 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/95, 20/98 и 40/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ, ЗАРАДИ РАСЧИСТУВАЊЕ НА
ПРОСТОРОТ “ЧИФТЕ АМАМ“

Член 1

Со оваа одлука се определува дека надоместокот за експропријација на недвижности заради расчистување на просторот Чифте Амам, согласно ДУП Стара Чаршија, ќе се плати од вишокот на средствата на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија или со давање во замена друга соодветна недвижност сопственост на Република Македонија која по големина, квалитет, намена и локација е соодветна на експроприраната недвижност.

Член 2

Оваа одлука претставува доказ за обезбедени средства за надоместок за експропријација на недвижност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4454/2
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1148.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СТОПАНИСУВАЊЕ
НЕДВИЖЕН ИМОТ**

Член 1

Недвижниот имот, деловен простор кој се наоѓа во Скопје на ул. "Битпазарска" бр. 113, изграден на КП бр. 9275 - КО Центар 1, сопственост на Република Македонија, се дава на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Подрачна единица Скопје.

Член 2

Деловниот простор од член 1 на оваа одлука може да се користи за потребите на расчистувањата на просторот Чифте Амам и да се даде во замена за недвижност експроприрана за потребите на расчистувањето на просторот Чифте Амам.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4454/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1149.

Врз основа на член 3 од Законот за регулирање на побарувањата на штедачите на штедилниците "ТАТ" Битола, "Алфа С" - Скопје и "Лавци" - Охрид ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА ВО ГОТОВО НА ПОБАРУВАЊАТА НА ШТЕДАЧИТЕ ОД ШТЕДИЛНИЦИТЕ "ТАТ" - БИТОЛА, "АЛФА С" - СКОПЈЕ И "ЛАВЦИ" - ОХРИД**

Член 1

Во Одлуката за обезбедување средства за исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ" - Битола, "Алфа С" - Скопје и "Лавци" - Охрид ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/2002, 50/2002, 59/2002 и 66/2002), во член 1 бројот "3.800.000,00" се заменува со бројот "3.923.000,00".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4135/3
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1150.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - УКРАСЕН КАМЕН
МЕРМЕР НА "ИЛЕКС", ДООЕЛ - ВАСИЛ - СКОПЈЕ
НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. НЕБРЕГОВО,
ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. На "ИЛЕКС", ДООЕЛ - Васил - Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина

украшен камен - мермер на локалитетот во близина на с. Небрегово, општина Прилеп со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.587.660,00	7.546.500,00
T2	4.588.250,00	7.548.750,00
T3	4.588.000,00	7.549.000,00
T4	4.587.200,00	7.546.500,00

Површината на просторот од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,9 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минерални сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3953/2
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1151.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ОНИКС И ТРАВЕРТИН
НА "ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ" - ПРИЛЕП
ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ
С. МАНАСТИР, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА
ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО**

1. На "ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ", Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната сировина оникс и травертин од лежиштето на локалитетот кај с. Манастир, во атарот на општина Витолиште, Прилепско, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.555.000,00	7.561.250,00
T2	4.555.750,00	7.561.250,00
T3	4.555.750,00	7.562.000,00
T4	4.557.000,00	7.562.000,00
T5	4.557.000,00	7.563.125,00
T6	4.556.000,00	7.563.250,00
T7	4.556.000,00	7.564.625,00
T8	4.555.000,00	7.564.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=3,70 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минерални суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3959/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1152.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР И ГРАНИТ НА "ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ" - ПРИЛЕП ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ИЗВОР-ОМОРАНИ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ИЗВОР, ВЕЛЕШКО

1. На "ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ" - Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната суровина мермер и гранит од лежиштето на локалитетот кај с. Извор-Оморани, во атарот на општина Извор, Велешко, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
T1	4.600.700,00	7.551.500,00
T2	4.600.700,00	7.553.900,00
T3	4.599.100,00	7.553.900,00
T4	4.599.100,00	7.551.500,00
ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
M1	4.601.300,00	7.557.350,00
M2	4.601.300,00	7.557.850,00
M3	4.558.700,00	7.558.500,00
M4	4.558.700,00	7.558.500,00

Површината на просторот на експлоатационите полиња од став 1 на оваа точка изнесуваат за гранит $P=4,0 \text{ km}^2$ и за мермери $P=1,3 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3956/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1153.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР НА „ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ“ - ПРИЛЕП ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГЛАДНО ПОЛЕ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На „ЕУРО МАРМО ГРАНИТИ“ - Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната суровина мермер од лежиштето на локалитетот Гладно Поле, во атарот на општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-X	КООРДИНАТА-Y
T-1	4.584.100,00	7.550.300,00
T-2	4.584.100,00	7.550.700,00
T-3	4.584.000,00	7.551.200,00
T-4	4.583.250,00	7.551.000,00
T-5	4.583.250,00	7.550.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,95 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минерални суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-3958/2
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1154.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГЛИНА НА АДГ „ТРУДБЕНИК“ - ОХРИД, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. АРБИНОВО, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

1. На АДГ „ТРУДБЕНИК“ - Охрид се дава концесија за експлоатација на минералната суровина глина од лежиштето на локалитетот кај с. Арбиново, во атарот на општина Охрид, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелата, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
S	4.581.779,00	7.485.089,00
SE	4.581.638,00	7.485.106,00
NW	4.581.978,00	7.484.873,00
SW	4.581.745,00	7.484.763,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,065 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 на оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минерални суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4052/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1155.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 септември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈПВ “ГЕВГЕЛИСКО-ВАЛАНДОВСКО ПОЛЕ“ - ГЕВГЕЛИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на ЈПВ “Гевгелиско-Валандовско Поле“ - Гевгелија, бр. 01-158 од 30.08.2002 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 29.08.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4523/1
3 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1156.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. Дијана Мијовиќ, се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје, поради истек на времето за кое е именувана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4430/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1157.

Врз основа на член 16 од Законот од јавното правобранителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје се именува Александар Маринчески, адвокат од Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4431/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1158.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 27 август 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР

1. За заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар се именува Изет Исмаили, заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4432/1
27 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1159.

Врз основа на член 36 став 7 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.08.2002 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

1. Имајќи ги во предвид значењето и потребата од членството на Република Македонија во Светската трговска организација и придобивките, но и обврските кои од тоа произлегуваат, притоа нагласувајќи го и значењето на авторското и сродните права, како и нивното остварување и заштита, а поаѓајќи од фактот што Република Македонија е потписничка и земја членка на Бернската конвенција за заштита на книжевни и уметнички дела, како и на останатите меѓународни договори од областа на авторското право и сродните права, ратификувани од Република Македонија, Владата на Република Македонија ја изразува и потврдува својата согласност за признавање на барањата содржани во Спогодбата за трговските аспекти на правата од интелектуалната сопственост (ТРИПС).

Исто така, Владата ја изразува својата подготвеност за обезбедување на спроведување и извршување на наведените барања.

Воедно, Владата ја потврдува подготвеноста за обезбедување на целосната усогласеност на одредбите од домашните прописи со зборот и духот на Спогодбата за трговските аспекти на правата од интелектуалната сопственост (ТРИПС), респектирајќи ги забелешките кои беа дадени од страна на членките на Светската трговска организација, а кои соодветно ќе ги вклучи во Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права.

2. Овој заклучок ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4227/1
20 август 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1160.

Врз основа на член 30-а од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01 и 46/02), министерот за финансии, донесува

У П А Т С Т В О ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со ова упатство се пропишува формата и содржината на обрасците за плаќање (во натамошниот текст: барање за плаќање) од страна на корисниците и единките корисници на Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: буџетски корисници).

2. Барањето за плаќање, буџетските корисници го доставуваат до трезорската канцеларија заради извршување на плаќање и заради поврат на погрешно, односно повеќе наплатени средства на обрасци кои се составен дел на ова упатство.

3. Барањето за плаќање се доставува на образец, односно во електронска форма и тоа:

3.1. Барање за плаќање кон небуџетски институции (образец 60);

Образецот 60 се користи за безготовинско плаќање кон деловни субјекти - небуџетски институции.

3.2. Барање за плаќање на јавни давачки и за плаќања помеѓу буџетски корисници (образец 70);

Образецот 70 се користи за плаќање на даночни и други јавни давачки на буџетските корисници, за плаќања меѓу буџетските корисници, за пренос на средства меѓу сметки на ист буџетски корисник и за компензации.

3.3. Барање за плаќање на придонеси кон фондови (образец 61);

Образецот 61 се користи за плаќање на обврските (придонесите и сл.) на буџетските корисници кон фондовите (Фонд за пензиско и инвалидско осигурување, Фонд за здравство, Завод за вработување, Фонд за води, Фонд за патишта, Фонд за заштита и унапредување на животната средина, Фонд за земјоделство и други фондови).

3.4. Барање за исплата на готовина (образец 80);

Образецот 80 се користи за подигање на готовина од страна на буџетските корисници.

3.5. Барање за поврат во готови пари на физички лица (образец 83);

Образецот 83 се користи за поврат на повеќе или погрешно уплатени средства од буџетската сметка, од сметките на буџетските корисници, од уплатните сметки и од други сметки во рамките на трезорската сметка, на физички лица во готови пари. Повратот на повеќе или погрешно уплатени средства во Буџетот на Република Македонија и на уплатните сметки се врши врз основа на решение од надлежен орган (Министерство за финансии, Управа за јавни приходи, Царинска управа и друг орган).

3.6. Барање за поврат на средства на правни лица (образец 73);

Образецот 73 се користи за поврат на повеќе или погрешно уплатени средства од буџетската сметка, од сметките на буџетските корисници, од уплатните сметки и од други сметки во рамките на трезорската сметка, на правни лица (вклучувајќи и буџетски корисници). Повратот на повеќе или погрешно уплатени средства во Буџетот на Република Македонија и на уплатните сметки се врши врз основа на решение од надлежен орган (Министерство за финансии, Управа за јавни приходи, Царинска управа на РМ или друг орган).

3.7. Барање за распределба на јавни приходи (образец 78);

Образецот 78 се користи за распределба на јавните приходи во Главната книга на Трезорот помеѓу уплатните сметки (од 845 на 840), помеѓу уплатни сметки заради прекнижувања, од уплатните сметки на сметката на Буџетот на Република Македонија, на сметки на буџетски корисници и на други корисници на средствата, како и од преодни сметки на уплатни сметки или други сметки. Барањето го пополнува органот надлежен за распределба на јавни приходи (Царинска управа, доколку се работи за распределба на приходи од уплатната сметка 845 на уплатните сметки 840 или на други корисници, Министерството за финансии - Сектор Трезор доколку се работи за распределба од уплатни сметки на сметка на Буџетот на РМ, на сметки на корисници на средства, прекнижувања или пренос од преодни на уплатни или други сметки, УЈП доколку се работи за прекнижувања меѓу уплатни сметки).

3.8. Збирно барање за плаќање се поднесува во електронска форма (дискета) заедно со три печатени спецификации за содржината на дискетата, оверени со печат и потпис од овластени потписници на институцијата и се користи кога се врши плаќање по повеќе основи во полза на еден или повеќе примачи. Ова барање покрај елементите кои ги содржат барањата за плаќање во зависност од видот на плаќањето ги содржи и след-

ниве елементи: реден број на барањето, износ по поединечно барање, вкупен број на барања на страницата 1 од X број страници, вкупен износ на страница од X број страници.

4. Барањата за плаќање можат да се достават на хартија или во електронски облик.

Барањата за плаќање кои се доставуваат на хартија (со исклучок на образецот 78 - Барање за распределба на јавни приходи) се поднесуваат до трезорската канцеларија во два исти примерока. Еден примерок останува во трезорската канцеларија, а еден примерок задржува буџетскиот корисник за своја книговодствена евиденција.

Доколку на буџетскиот корисник му се потребни два заверени примерока, тогаш барањата до трезорската канцеларија се доставуваат во три примероци.

Барањата за плаќање кои се доставуваат во електронски облик, задолжително се доставуваат и во печатена форма. Барањата за плаќање во електронски облик задолжително ги содржат елементите како и барањата за плаќање на хартија.

5. Барањата за плаќање на хартија се дизајнирани во правоаголен облик и се во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).

6. Вториот примерок од барањата за плаќање задолжително има ознака „копија“ и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.

7. Во долниот дел на сите елементи има место за потврда на прием, каде се внесува потпис на овластеното лице кое врши прием на барањето во трезорската канцеларија.

8. Сите обрасци се со димензии 99 x 150 мм, се во одредена боја, со исклучок на полињата во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обработени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се исписани со фонт Mac S Times во изведба Bold и со големина 6.

9. Бојата на заднината на одделни барања за плаќање е следна:

9.1. Барањето за плаќање кон небуџетски институции (образец 60) и барањето за плаќање на придонеси кон фондови (образец 61) е од палетата С:0, М:40, Y:20, К:0;

9.2. Барањето за плаќање на јавни давачки и за плаќања помеѓу буџетски корисници (образец 70), барањето за поврат на средства на правни лица (образец 73) и барањето за распределба на јавни приходи (образец 78) е од палетата С:16, М:0, Y:32, К:0;

9.3. Барањето за исплата на готовина (образец 80) и барањето за поврат во готови пари на физички лица (образец 83) е од палетата С:40, М:0, Y:0, К:0.

10. Бојата на посебните делови во обрасците, 61, 70, 73, 78 и 83 кои се обработени со линија и кои во приложените обрасци се означени како потемни полиња и претставуваат рамка на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја како и заднината на образецот, но потемна. Во образецот 61, заднината на затемнетото поле е од палетата С:0, М:60, Y:40, К:0, во обрасците 70, 73 и 78 е од палетата С:68, М:0, Y:64, К:0, а во образецот 83 е од палетата С:20, М:20, Y:0, К:0.

11. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот „Потпис и печат“ е од палетата С:20, М:0, Y:0, К:20.

12. Димензиите на сите обрасци, на елементите и нивните меѓусебни растојанија, нивниот изглед како и начинот на пополнување се дадени во прилозите на ова упатство.

13. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.11.2002 година.

Бр. 13-20929/1
30 август 2002 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

Прилог 1
Образец 60

The image shows a form titled "Барање за плаќање" (Request for payment) with the subtitle "или институционална институција" (or institutional institution). The form is divided into several sections with fields for data entry:

- Трезорска канцеларија:** Fields for "Трезорска канцеларија" and "Датум на валута".
- Сметка на буџетски корисник:** Fields for "Сметка на буџетски корисник" and "Датум на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.".
- Назив и седиште на буџетски корисник:** Fields for "Назив и седиште на буџетски корисник" and "Цел на дознака".
- Расходно konto:** Fields for "Расходно konto" and "Видот на расходот".
- Сметка на примач:** Fields for "Сметка на примач" and "Видот на примачот".
- Износ:** Fields for "Износ" and "Видот на износ".
- Потпис и печат:** Fields for "Потпис и печат" and "Видот на потпис и печат".

Содржина на елементите на образец 60 и начин на пополнување:

1. Во елементот „трезорска канцеларија“, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.

2. Во елементот „датум на валута“, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши плаќањето.

3. Елементот „трезорска сметка“, кој е сочинет од 15 нумерички знаци го означува бројот на трезорската сметка - 100000000063095.

4. Во елементот „сметка на буџетски корисник“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник од која треба да се изврши плаќање.

5. Во елементот „назив и седиште на буџетски корисник“, се впишува алфанумерички податок за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши плаќањето.

6. Во елементот „расходно konto“, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите.

7. Во елементот „програма“, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година.

8. Во елементот „цел на дознака“, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основата за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.).

9. Во елементот „потпис и печат“, се потпишува овластеното лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.

10. Во елементот „сметка на примач“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на правното лице во чија корист треба да се изврши плаќањето.

11. Во елементот „назив и седиште на примачот“, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на правното лице во чија полза се врши плаќањето.

12. Во елементот „износ“, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака „00“ или „50“.

13. Во елементот „повик на број - одобрување“, се впишува алфанумерички податок кој претставува претходно договорен број помеѓу буџетскиот корисник и примачот, а содржи дополнителни информации за основата за плаќањето.

14. Во елементот „датум и место на поднесување“, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за плаќање и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за плаќање.

15. Елементот „место за потврда на прием“, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за плаќање.

Прилог 2
Образец 70

Содржина на елементите на образец 70 и начин на пополнување:

1. Во елементот „трезорска канцеларија“, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.

2. Во елементот „датум на валута“, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши плаќањето.

3. Во елементот „сметка на буџетски корисник“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник од која треба да се изврши плаќањето.

4. Во елементот „назив и седиште на буџетски корисник“, се впишува алфанумерички податок за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши плаќањето.

5. Во елементот „расходно konto“, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите.

6. Во елементот „програма“, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник од чија сметка се врши плаќањето согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година.

7. Во елементот „единствен даночен број“, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање на даночна обврска.

8. Во елементот „цел на дознака“, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основата за плаќање (број на договор по кој се плаќа, број на фактура и сл.).

9. Во елементот „потпис и печат“, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.

10. Во елементот „назив и седиште на примач“, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на примачот во чија полза се врши плаќањето.

11. Во елементот „уплатна сметка“, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање на даночна обврска или за друга јавна давачка која се евидентира преку уплатна сметка.

12. Во елементот „сметка на буџетски корисник - примач“, се впишува нумерички податок кој ја означува сметката на буџетскиот корисник во чија полза се врши уплатата. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање помеѓу буџетски корисници и принос на средства во рамки на ист буџетски корисник.

13. Во елементот „приходно konto“, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.

14. Во елементот „програма“, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник во чија полза се врши плаќањето согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се врши плаќање помеѓу буџетски корисници и принос на средства во рамки на ист буџетски корисник.

15. Во елементот „износ“, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака „00“ или „50“.

16. Во елементот „датум и место на поднесување“, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за плаќање и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за плаќање.

17. Елементот „место за потврда на прием“, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за плаќање.

Прилог 3
Образец 61

Содржина на елементите и образец 61 и начин на пополнување:

1. Во елементот „трезорска канцеларија“, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.

2. Во елементот „датум на валута“, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши плаќањето.

3. Во елементот „трезорска сметка“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка - 10000000063095.

4. Во елементот „сметка на буџетски корисник“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник од која треба да се изврши плаќањето.

5. Во елементот „назив и седиште на буџетски корисник“, се впишува алфанумерички податок за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши плаќањето.

6. Во елементот „расходно konto“, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите.

7. Во елементот „програма“, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник од чија сметка се врши плаќањето согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година.

8. Во елементот „единствен даночен број“, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник.

9. Во елементот „цел на дознака“, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основата за плаќање.

10. Во елементот „потпис и печат“, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.

11. Во елементот „сметка на примач“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на фондот во чија корист се врши уплатата.

12. Во елементот „назив и седиште на примач“, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на фондот во чија корист се врши плаќањето.

13. Во елементот „уплатна сметка“, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот.

14. Во елементот „приходно konto“, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.

15. Во елементот „износ“, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака „00“ или „50“.

16. Во елементот „датум и место на поднесување“, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за плаќање и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за плаќање.

17. Елементот „место за потврда на прием“, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за плаќање.

**Прилог 4
Образец 80**

Содржина на елементите на образец 80 и начин на пополнување:

1. Во елементот „трезорска канцеларија“, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.

2. Во елементот „датум на исплата“, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши подигањето на готовината.

3. Во елементот „трезорска сметка“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка - 10000000063095.

4. Во елементот „сметка на буџетски корисник“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник која треба да се задолжи за износот на подигнатата готовина.

5. Во елементот „назив и седиште на буџетски корисник“, се впишува алфанумерички податок за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши подигањето на готовината.

6. Во елементот „расходно konto“, се впишуваат 6 нумерички знака кои го означуваат видот на расходот, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите.

7. Во елементот „програма“, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година.

8. Во елементот „цел на исплата“, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на намената и основата за подигање на готовината.

9. Во елементот „потпис и печат“, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.

10. Во елементот „назив и адреса на примач“, се впишува алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Во полето се впишува името, физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта), а кое е овластено да ја подигне готовината.

11. Во елементот „број на лична карта на примач“, се впишуваат 7 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.

12. Во елементот „единствен матичен број на примач“, се впишуваат 13 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.

13. Во елементот „износ“, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со записка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака „00“ или „50“.

14. Во елементот „датум и место на поднесување“, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето за исплата на готовина и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето за исплата на готовина.

15. Елементот „место за потврда на прием“, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за исплата на готовина.

**Прилог 5
Образец 83**

Содржина на елементите на образец 83 и начин на пополнување:

1. Во елементот „трезорска канцеларија“, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.

2. Во елементот “датум на исплата“, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши повратот на средства.

3. Во елементот “трезорска сметка“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка - 10000000063095.

4. Во елементот “уплатна сметка“, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот кој треба да се сторнира. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени јавни приходи (уплатени преку уплатни сметки).

5. Во елементот “сметка на буџетски корисник“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник, сметката на Буџетот на РМ или друга сметка во рамките на трезорската сметка од која треба да се изврши повратот на средства. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени средства на сметка на буџетски корисник или од сметката на Буџетот на РМ.

6. Во елементот “приходно konto“, се впишува нумерички податок од 6 знаци кој го означува видот на приходот кој треба да се сторнира, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.

7. Во елементот “програма“, се впишуваат 2 нумерички знаци кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени средства од сметка на буџетски корисник.

8. Во елементот “назив и седиште на буџетски корисник“, се впишува алфанумерички податок за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши повратот на средствата, односно се наведува “Буџет на РМ“, а доколку повратот се врши од уплатна сметка се впишува називот на уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.

9. Во елементот “цел на дознака“, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на основата за поврат на средствата (на пр. повеќе или погрешно уплатен данок, погрешно примена уплата на средства и сл.), број на решение за поврат на средства донесен од надлежен орган.

10. Во елементот “потпис и печат“, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.

11. Во елементот “назив и адреса на примач“, се впишува алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Во полето се впишува името, презимето и адресата на физичкото лице како што е евидентирано во документот за идентификација (лична карта).

12. Во елементот “број на лична карта на примач“, се впишуваат 7 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.

13. Во елементот “единствен матичен број на примач“, се впишуваат 13 нумерички знаци и служи како потврда за идентификација при исплата на готовината.

14. Во елементот “износ“, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со запирка, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00“ или “50“.

15. Во елементот “датум и место на поднесување“, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.

16. Елементот “место за потврда на прием“, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за поврат во готови пари на физички лица.

Прилог 6
Образец 73

Содржина на елементите на образец 73 и начин на пополнување:

1. Во елементот “трезорска канцеларија“, се впишува алфанумерички податок кој укажува на седиштето на трезорската канцеларија.

2. Во елементот “датум на исплата“, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши повратот на средства.

3. Во елементот “трезорска сметка“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка - 10000000063095.

4. Во елементот “уплатна сметка“, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот кој треба да се сторнира. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени јавни приходи (уплатени преку уплатни сметки).

5. Во елементот “сметка на буџетски корисник“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник, сметката на Буџетот на РМ или друга сметка во рамките на трезорската сметка од која треба да се изврши повратот на средства. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени средства на сметката на буџетскиот корисник, од сметката на Буџетот на Република Македонија или од друга сметка во рамките на трезорската сметка.

6. Во елементот “приходно konto“, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.

7. Во елементот “програма“, се впишуваат 2 нумерички знаци кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатени средства од сметката на буџетскиот корисник.

8. Во елементот “назив и седиште на буџетски корисник“, се впишува алфанумерички податок за називот и седиштето на буџетскиот корисник од чија сметка треба да се изврши повратот на средствата, односно се наведува “Буџет на РМ“.

9. Во елементот “цел на дознака“, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на основата за поврат на средствата (на пр. повеќе или погрешно уплатен данок, погрешно примена уплата на неданочни приходи, број на решение за поврат на средства донесен од надлежен орган и сл.).

10. Во елементот “потпис и печат“, се потпишува овластено лице на буџетскиот корисник кое се оверува со печат на буџетскиот корисник.

11. Во елементот “сметка на примачот“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на правното лице во чија корист треба да се изврши повратот на средствата (доколку не е буџетска институција). Доколку повратот се врши кон сметката на буџетскиот корисник, во елементот “сметка на примачот“, се впишува трезорската сметка 10000000063095.

12. Во елементот “назив и седиште на примач“, се впишува алфанумерички податок кој го означува називот и седиштето на правното лице или буџетскиот корисник во чија полза се врши повратот на средствата.

13. Во елементот “единствен даночен број“, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник. Овој елемент се пополнува само доколку се врши поврат на повеќе или погрешно уплатен данок.

14. Во елементот “сметка на буџетски корисник - примач“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на буџетскиот корисник на која треба да се изврши повратот на средства. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметката на буџетскиот корисник.

15. Во елементот “расходно/приходно konto“, се впишуваат 6 нумерички знаци кои го означуваат видот на расходот кој треба да се сторнира, а се пополнуваат согласно со Правилникот за класификација на расходите односно со приходно konto, кое се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметката на буџетски корисник.

16. Во елементот “програма“, се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за поврат во корист на сметката на буџетски корисник.

17. Во елементот “износ“, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00“ или “50“.

18. Во елементот “повик на број - одобрување“, се впишува алфанумерички податок кој претставува претходно договорен број помеѓу налогодавачот и примачот, а содржи дополнителни информации за основата за повратот на средства.

19. Во елементот “датум и место на поднесување“, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.

20. Елементот “место за потврда на прием“, го пополнува овластено лице во трезорската канцеларија кој служи како доказ дека буџетскиот корисник доставил барање за поврат во готови пари на физички лица.

Содржина на елементите на образец 78 и начин на пополнување:

1. Во елементот “министерство за финансии, се означува местото каде се поднесува барањето.

2. Во елементот “датум на валута“, се впишува алфанумерички податок кој го означува календарскиот датум кога треба да се изврши распределбата на средствата.

3. Во елементот “трезорска сметка“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои го означуваат бројот на трезорската сметка - 10000000063095.

4. Во елементот “уплатна сметка“, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот.

5. Во елементот “приходно konto“ се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите.

6. Во елементот “преодна сметка“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат преодната сметка на корисникот (единицата на локална самоуправа или фонд) во Главната книга на Трезорот. Овој елемент се пополнува само доколку има потреба да се изврши пренос од преодна сметка на уплатна или друга сметка.

7. Во елементот “цел на дознака“, се впишува алфанумерички податок кој се однесува на основата за распределба на средствата.

8. Во елементот “потпис и печат“, се потпишува овластено лице од овластената институција за распределба кое се оверува со печат, исто така на овластената институција.

9. Во елементот “уплатна сметка“, се впишува нумерички податок за уплатната сметка согласно со Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи, а служи за аналитичка евиденција на видот на приходот. Овој елемент се пополнува само доколку се врши распределба меѓу уплатни сметка.

10. Во елементот “приходно konto“, се впишува нумерички податок од 6 знаци, а се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите. Овој елемент се пополнува само доколку се врши распределба на уплатна сметка или на сметката на буџетскиот корисник.

11. Во елементот “програма“ се впишуваат 2 нумерички знака кои ја означуваат програмата на буџетскиот корисник согласно со Буџетот на Република Македонија за тековната фискална година. Овој елемент се пополнува само доколку се работи за распределба во корист на сметката на буџетскиот корисник.

12. Во елементот “сметка на примач“, се впишуваат 15 нумерички знаци кои ја означуваат сметката на Буџетот на РМ, преодната сметка на фондовите, на ЕЛС, сметката на буџетскиот корисник или на други правни лица корисници во чија корист се врши распределба на јавните приходи.

13. Во елементот “единствен даночен број“, се впишуваат 13 нумерички знаци кои претставуваат идентификација на даночниот обврзник. Овој елемент се пополнува само доколку се врши распределба од уплатна сметка на уплатна сметка.

14. Во елементот “износ“, се впишува нумерички податок изразен во македонски денари најмногу до 10 цифри. Пред првата цифра на износот помал од максималниот број на предвидените полиња за износ, се ставаат две ѕвездички (**) заради избегнување на злоупотреба. После десетте полиња се впишува износот во дени (со две децимални места), со што полето, со заплата, дените ги издвојува од денарите. Во полето за дени се впишуваат два нумерички знака “00“ или “50“.

15. Во елементот “датум и место на поднесување“, се впишува нумерички податок за датумот кога е поднесено барањето и алфанумерички податок за местото каде е поднесено барањето.

16. Елементот “место за потврда на прием“, го пополнува овластено лице во Министерството за финансии кој служи како потврда дека во Министерството за финансии е примено барањето за распределба на јавни приходи.

Прилог 7
Образец 78

Прилог 8
Димензии на образците

С. 0, М. 40, У. 20, К. 0 С. 20, М. 0, У. 0, К. 20

БАРАБЕ ЗА ПЛАКАБЕ
или **избувнати настани**

Територијална комисија Датум на поднесување Образец 60

5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 60) БАРАБЕ ЗА ПЛАКАБЕ

С. 40, М. 0, У. 0, К. 0

БАРАБЕ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА

Територијална комисија Датум на поднесување Образец 80

5 мм 5 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 80) БАРАБЕ ЗА ИСПЛАТА НА ГОТОВИНА

С. 16, М. 0, У. 32, К. 0 С. 58, М. 0, У. 64, К. 0

БАРАБЕ ЗА ПЛАКАБЕ НА ЈАВНИ ДАВАЧКИ И ЗА ПЛАКАБА ПОМЕЃУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Територијална комисија Датум на поднесување Образец 79

5 мм 5 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 79) БАРАБЕ ЗА ПЛАКАБЕ НА ЈАВНИ ДАВАЧКИ И ЗА ПЛАКАБЕ ПОМЕЃУ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

С. 20, М. 20, У. 0, К. 0 С. 40, М. 0, У. 0, К. 0

БАРАБЕ ЗА ПОВРАТ ВО ГОТОВИ ЦАРИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Територијална комисија Датум на поднесување Образец 83

5 мм 5 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 83) БАРАБЕ ЗА ПОВРАТ ВО ГОТОВИ ЦАРИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

С. 0, М. 60, У. 40, К. 0

БАРАБЕ ЗА ПЛАКАБЕ НА ПРИДОНЕСИ КОН ФОНДОВИТЕ

Територијална комисија Датум на поднесување Образец 61

5 мм 5 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 61) БАРАБЕ ЗА ПЛАКАБЕ НА ПРИДОНЕСИ КОН ФОНДОВИТЕ

С. 58, М. 0, У. 64, К. 0 С. 16, М. 0, У. 32, К. 0


БАРАБЕ ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА НА ПРАВНИ ЛИЦА

Територијална комисија Датум на поднесување Образец 73

5 мм 5 мм

ДИМЕНЗИИ НА (образец 73) БАРАБЕ ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА НА ПРАВНИ ЛИЦА

ДИМЕНЗИИ НА (ОБРАЗЕЦ 78) БАРАЊЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЈАВНИ ПРИХОДИ



ДИМЕНЗИИ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБРАЗОЦИТЕ

1161.

Врз основа на точка 3.6. од Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 53/2002), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 30.08.2002 година, донесе

УПАТСТВО ЗА ПОРАМНУВАЊЕ НА ТРАНСАКЦИИ НА СЕКУНДАРЕН ПАЗАР НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

1. Општи одредби

1. Со ова Упатство се регулира техниката за порамнување на трансакциите на секундарниот пазар на благајнички записи.

2. Тргувањата со благајнички записи на секундарниот пазар се порамнуваат согласно принципот испорака наспроти плаќање (delivery vs payment), со цел да се обезбеди брзина, сигурност и ефикасност при трансферот на паричните средства и сопственоста на благајничките записи.

3. Принципот испорака наспроти плаќање се реализира со трансфер на паричните средства преку системот за порамнување на Народна банка на Република Македонија (во натамошен текст: Народна банка) - МИПС, и истовремен пренос на сопственост на благајнички запис во системот за електронска евиденција на Народна банка, согласно техниката опишана подолу.

4. На секундарниот пазар на благајнички записи можат да настанат следните трансакции:

- а) банка продава благајнички записи на друга банка
- б) банка продава благајнички записи на свој клиент
- в) банка продава благајнички записи на клиент на друга банка
- г) клиент на банка продава благајнички записи на банка посредник
- д) клиент на банка продава благајнички записи на друга банка
- ѓ) клиент на банка продава благајнички записи на клиент на друга банка
- е) клиент на банка продава благајнички записи на клиент од истата банка.

5. Под клиент на банка се подразбира правно или физичко лице кое купува, односно продава благајнички записи и врши плаќање по основ на трансакциите со благајнички записи преку банката, независно дали е депонент на истата.

Под банка посредник се подразбира банка преку која правно или физичко лице купува благајнички записи.

II. Постапка за доставување на налозите

6. По склучената трансакција на секундарниот пазар, во текот на денот на тргувањето, до Народна банка се доставува налог за префрлање на сопственоста на благајнички записи и налог за трансфер на парични средства (Анекс 1).

Налогот за пренос на сопственост на благајнички записи и налогот за трансфер на парични средства не се доставуваат до Народна банка во случај на порамнување на трансакции склучени помеѓу клиенти на иста банка (точка 4е).

За склучените трансакции помеѓу клиенти на иста банка, банката ги евидентира настанатите промени само во сопствената евиденција за благајнички записи.

а) Налог за префрлање на сопственоста на благајничките записи

Налогот за префрлање на сопственост на благајнички записи во МИПС треба да издаде банката-продавач или банката на продавачот на благајничките записи со порака МТ999. Издавањето на оваа порака значи условен налог на Народна банка да изврши префрлање на сопственоста на благајничките записи, ако во тековниот ден има соодветен налог за пренос на парични средства од страна на банката-купувач или банката на купувачот.

Пораката за пренос на сопственост на благајнички записи е стандардна порака МТ999 согласно со Стандардот за форматот и намената на пораките во МИПС, а во полето 79 ја има следната содржина:

ОПИС НА СОДРЖИНАТА	ОПИС
/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XСВО	Налогот е во врска со Дирекцијата за ЦБО
СVyyyy/3!n - 3!n	Број на аукција на која се издадени благајничките записи во следниот формат ЦБ2002/X-Y, при што кратенката ЦБ означува дека станува збор за записи на централната банка, на место на X стои редниот број на аукцијата која се одржува во тековната година, и на местото на Y се наведува рокот на доставување на благајничките записи.
15d	Номинален износ на благајнички записи кои се продаваат
6d	Датум кога треба да се изврши преносот согласно форматот за датуми кој се применува во МИПС "GGMMDD" (задолжително датумот на валута со која работи МИПС во моментот на плаќање)

15d	Дисконтиран износ по кој се продадени благајничките записи (износ кој треба да го содржи пораката за префрлање на парични средства)
1x	Продавач на благајнички записи: "В" = банка "К" = клиент
15!n	Број на сметка за порамнување на банката купувач/на купувачот на записите во Народна банка (од оваа банка треба да се префрлат паричните средства)
1x	Купувач на благајнички записи: "В" = банка "К" = клиент

б) Налог за трансфер на парични средства

Налогот за трансфер на парични средства е стандардна порака МТ100, согласно со Стандардот за форматот и намената на пораките во МИПС, која содржи код /DVP/во првиот ред од полето 72. По кодот /DVP/ треба да се наведе (во формат: ххnnn-nnndddd) :

а) продавач на благајнички записи (1x: "В" ако е банка или "К" ако е клиент на банка)

б) купувач на благајнички записи (1x: "В" ако е банка или "К" ако е клиент на банка)

в) број на аукцијата на записите кои се купуваат (3!n-3!n) и

г) номинален износ на записите кои се купуваат (15d).

Дисконтиран износ по кој се купуваат записите е во полето 32 на пораката МТ100, додека банката од која ги купува записите е во полето 57 на пораката МТ100.

III. Проверка на усогласеноста на налозите и спроведување на преносот на парични средства и на сопственоста на благајнички записи

7. По пристигнување на налозите во МИПС, автоматски се врши формална проверка и усогласеност на нивните елементи.

8. По извршената формална проверка, налозите се контролираат од страна на Дирекцијата за централно банкарски операции, со цел да се утврди дали продавачот располага со соодветните благајнички записи.

9. По направените проверки и извршувањето на налогот за пренос на парични средства, се врши пренос на сопственост на благајнички записи.

Дирекцијата за централно банкарски операции доставува известување за настанатите промени во портфолио на хартии од вредност до соодветните банки.

10. По порамнување на трансакциите со благајнички записи во сопственост на клиенти, банките се должни да ги евидентираат настанатите промени во сопствената евиденција за благајнички записи.

11. На крајот на датумот на валута на МИПС, налозите за кои нема соодветна порака или парот на налози на трансфер на парични средства и пренос на сопственост на благајнички запис не се совпаѓаат од формален и суштински аспект, се поништуваат.

IV. Останати одредби

12. Ова упатство е составен дел на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.

13. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.09.2002 година.

У. бр. 2868
30 август 2002 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

АНЕКС 1

Примери за порамнување на трансакциите на секундарниот пазар на благајнички записи

а) **Банка** продава благајнички записи на **друга банка**;
Охридска банка продава благајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Комерцијална банка.

MT999

Охридска банка -> Народна Банка

1:F01OHRDMK22XXXXX4444666666
2:I999NBRMMK2AXXXU1003
:20:654321/CBO
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO
CB2002/025-028
10000000,00
020717
9999000,00
В

10000000030018
В

0

MT100

Комерцијална банка->МИПС(->Охридска банка)

1:F01KOBMSMK22XXXXX4444666666
2:I100NBRMMK2AXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/BZ
:32A:020717MKД9999000,00
:50:/10000000030018
KOMERCIJALNA BANKA AD
:53B:/D/10000000030018
:57D:/10000000053007
OHRDMK22
:59:/10000000053007
OHRIDSKA BANKA AD
:70:/O/12345/01
/S/442
:72:/DVP/BV025-02810000000,00

б) **Банка** продава благајнички записи на **свој клиент**

Охридска банка продава благајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на свој клиент.

MT999

Охридска банка->Народна Банка

1:F01OHRDMK22XXXXX4444666666
2:I999NBRMMK2AXXXU1003
:20:654321/CBO
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO
CB2002/025-028
10000000,00
020717
9999000,00
В
10000000053007
К

MT100

Охридска банка->МИПС(->Охридска банка)

1:F01 OHRDMK22XXXXX4444666666
2:I100NBRMMK2AXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/BZ
:32A:020717MKД9999000,00
:50:/530123456789073
KLIENT 1
:53B:/D/10000000053007
:57D:/10000000053007
OHRDMK22
:59:/10000000053007
OHRIDSKA BANKA AD
:70:/O/12345/01
/S/442
:72:/DVP/BK025-02810000000,00

в) Банка продава благајнички записи на клиент на друга банка

Охридска банка продава благајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на клиент на Комерцијална банка.

MT 999**Охридска банка -> Народна Банка**

1:F01OHRDMK22XXXX4444666666
2:I999NBRMMK2AXXXU1003
:20:654321/CBO
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO
CB2002/025-028
10000000,00
020717
9999000,00
B
100000000030018
K

MT100**Комерцијална банка->МИПС(->Охридска банка)**

1:F01KOBSMK2XXXX4444666666
2:I100NBRMMK2AXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/BZ
:32A:020717MKD9999000,00
:50:/300123456789030
KLIENT 2
:53B:/D/100000000030018
:57D:/100000000053007
OHRDMK22
:59:/100000000053007
OHRIDSKA BANKA AD
:70:/O/12345/01
/S/442
:72:/DVP/BK025-0281000000,00

г) Клиент на банка продава благајнички запис на банка посредник

Клиент на Охридска банка продава благајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Охридска банка.

MT999**Охридска банка -> Народна банка**

1: F01OHRDMK22XXXX4444666666
2: I999NBRMMK2AXXXU1003
:20:654321/CBO
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO
CB2002/025-028
10000000,00
020717
9999000,00
K
100000000053007
B

MT100**Охридска банка -> МИПС (-> Охридска банка)**

1:F01 OHRDMK22XXXX4444666666
2:I100NBRMMK2AXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/BZ
:32A:020717MKD9999000,00
:50:/100000000053007
OHRIDSKA BANKA AD
:53B:/D/100000000053007
:57D:/100000000053007
OHRDMK22
:59:/530123456789073
KLIENT1
:70:/O/12345/01
/S/442
:72:/DVP/KB025-0281000000,00

д) Клиент на банка продава благајнички записи на друга банка

Клиент на Охридска банка продава благајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Комерцијална банка.

MT999**Охридска банка -> Народна банка**

1: F01OHRDMK22XXXX4444666666
2: I999NBRMMK2AXXXU1003
:20:654321/CBO
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO
CB2002/025-028
10000000,00
020717
9999000,00
K
100000000030018
B

MT100**Комерцијална банка -> МИПС (-> Охридска банка)**

1:F01 KOBSMK2XXXX4444666666
2:I100NBRMMK2AXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/BZ
:32A:020717MKD9999000,00
:50:/100000000030018
Komerцијална банка
:53B:/D/100000000030018
:57D:/100000000053007
OHRDMK22
:59:/530123456789073
KLIENT1
:70:/O/12345/01
/S/442
:72:/DVP/KB025-0281000000,00

ѓ) Клиент на банка продава благајнички записи на клиент на друга банка

Клиент на Охридска банка продава благајнички записи од аукција број ЦБ2002/25-28 на износ од 10.000.000,00 денари за 9.999.000,00 денари на 17.07.2002 година на Комерцијална банка.

MT999**Охридска банка -> Народна банка**

1: F01OHRDMK22XXXX4444666666
2: I999NBRMMK2AXXXU1003
:20:654321/CBO
:79:/TEXTMESSAGE/NBRMMK2XCBO
CB2002/025-028
10000000,00
020717
9999000,00
K
100000000030018
K

MT100**Комерцијална банка -> МИПС (-> Охридска банка)**

1:F01 KOBSMK2XXXX4444666666
2:I100NBRMMK2AXXXU1003
3:{113:0050}
:20:494931/BZ
:32A:020717MKD9999000,00
:50:/300123456789030
KLIENT2
:53B:/D/100000000030018
:57D:/100000000053007
OHRDMK22
:59:/530123456789073
KLIENT1
:70:/O/12345/01
/S/442
:72:/DVP/KK025-0281000000,00

1162.

Врз основа на точка 2.8 став 2 од Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 53/2002), гувернерот на Народна банка на Република Македонија на 30.08.2002 година, донесе

У П А Т С Т В О
ЗА РАБОТА СО WEB АПЛИКАЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИИ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ

За потребите на Дирекцијата за централно банкарски операции изработена е WEB апликација која треба да овозможи автоматизација на процесите:

- Благајнички записи,
- Меѓубанкарски побарувања и обврски.

Подолу ќе биде опишан процесот на спроведување на аукција на благајнички записи и операциите кои се вршат со нив (од апликативна гледна точка), организацијата на апликацијата и нејзино користење.

Пристапот на апликацијата е дефиниран на следниов начин: во зависност од дефинираните привилегии, учесниците кои пристапуваат на апликацијата можат да пристапат само на делот од апликацијата за:

- благајнички записи,
- меѓубанкарски побарувања и обврски (во фаза на припрема),
- и двете.

Зависно од персоналната организација кај учесникот на аукција на благајнички записи, може да се избере пристап со едно корисничко име и лозинка на двата дела од апликацијата или со различни кориснички имиња. Во зависност од тоа треба се да достават еден или два пара на параметри за пристап на компјутерската мрежа.

Системска околина на апликацијата

Апликацијата е изработена во интранет околина со ограничен пристап на компјутерската мрежа и базата на податоци. Се активира со интернет разгледувач (IE5 или повисока верзија).

Апликацијата е достапна за оние корисници за кои е дефиниран нивниот пристап. За користење на апликацијата за учесниците кои купуваат благајнички записи се користи Интранет мрежа со имплементирано обезбедување (security) на три нивоа (на ниво на Access сервер, на ниво на компјутерска мрежа и на ниво на база на податоци).

За корисниците кои ќе пристапуваат преку Интранет мрежа, потребно е да достават:


- корисничко име и лозинка за пристап на Access серверот,
- телефонски броеви од кои ќе се изврши најавувањето на Access серверот,
- корисничко име и лозинка за пристап на компјутерската мрежа доколку клиентите одлучат да ја користат апликацијата со едно корисничко име,
- листа на одговорни лица за работа со апликацијата со контакт телефонски броеви и e-mail адреси.

Горенаведените податоци треба да се достават лично во архивата на НБРМ во затворен плик со назнака „строго доверливо“.

Апликацијата е изработена во Microsoft Interdev6.0 околина и SQL Server 7.0 база на податоци.

Организација на интерфејсот на апликацијата

За предефинираните корисници на апликацијата се добива интерфејсот на сл. 1. Зависно од дефинираниот пристап на корисникот, тој може да пристапи на дел или на целата апликација.



Слика 1.

Апликативен дел Благајнички записи

Со активирање на хиперлинкот Аукции се добива интерфејсот прикажан на сл. 2.

Интерфејсот е организиран во 3 рамки:

1. горна хоризонтална рамка, во која се наоѓаат 3 хиперлинка,
2. лева рамка, во која се генерираат хиперлинкови, кои го претставуваат менито за избор на опциите на апликацијата,
3. десна рамка, во која се генерираат податоците и прегледите кои се избрани од менито.


Со кликување на хиперлинк од горната рамка, се генерираат соодветно предефинирани хиперлинкови во левата рамка, односно се добива мени за избор.



Слика 2.

Апликативниот хиперлинк е во црвена боја, како индикатор за избраната опција.

Со активирање на хиперлинкот Благајнички записи, се генерира мени со кое се опфатени сите операции за работа со благајнички записи од страна на учесникот (сл. 3).



Слика 3.

Со кликување на хиперлинкот

Листа на проспекти, се генерира проспект за аукција на благајнички записи за одреден ден на издавање во форма подготвена за печатење,

Известувања, се генерира известување за резултати од спроведените аукции на избраниот датум во форма спремна за печатење,

Листа на понуди, дава листа на понуди кои ги внел учесникот со сите елементи од аукцијата.

Внес на понуди, се врши внесувањето на понуди од страна на учесникот.

Портфолио на ХВ, е преглед во кој се прикажани податоците на недоспеаните благајнички записи со трансферите извршени врз нив.

Портфолио на ХВ во период, е преглед во кој се прикажани податоците на благајнички записи со трансферите извршени врз нив со датум на одржување во рамките на избраниот временски период.

Поединечни известувања се потврди со кои се доделуваат благајничките записи, се заложува и ослободува колатерал, се добива потврда за доспеани благајнички записи како и потврда за одбиена понуда.

Калкулатор е алатка со која за внесена каматна стапка и денови на доспевање, се пресметува цената и обратно.

Листа на проспекти

Со оваа опција од менито, по претходно избран датум на издавање на проспектиот (сл. 4а), се добива проспект за дефинираните аукции за избраниот датум (сл. 4б). Групирањето на овој преглед е направено по време на одржување и по тип на тендер.



Слика 4а.



Слика 4б.

Известувања

Со оваа опција од менито, по претходно избран датум на одржување (сл.5а), се добива известување за резултатите од одржаните аукции на тој датум (сл. 5б).



Слика 5а.



Слика 5б.

Листа на понуди

Со оваа опција од менито, по претходно одбран број на аукција (сл.6а), се добива преглед на понудата на учесникот (сл. 6б).



Слика 6а.



Слика 6б.

Внес на понуди

Со избор на оваа опција од менито се внесуваат понудите од страна на учесникот. Понудите може да се внесат во денот за кој има издадено проспекти и во дефинираното време на прием на понуди. Надвор од дефинираниот временски период, понудите нема да се запишат во базата на податоци, односно, понудите не можат да се менуваат, бришат или да се внесуваат нови. Процедурата за внес на понуди е опишана подолу:

- Се кликува хиперлинкот Внес на понуди,

- Доколку има дефинирано проспекти за тековниот ден, на екранот се генерираат сите аукции по назив, за кои може да се внесуваат понуди. Називите на аукциите се хиперлинкови. Учесникот треба да одбере за која аукција ќе внесува понуди и да кликне на соодветниот хиперлинк (сл. 7а).



Слика 7а.

- Ако треба да се внесе нова понуда, се кликува на копчето Нов (сл. 7б).



Слика 7б.

- На екранот се генерираат полиња кои треба да се пополнат (сл. 7в). Апликацијата врши контрола за типот на тендер. Ако тендерот е од тип „Тендер со износ“, учесникот треба да одбере за кого ја внесува понудата од објектот Учесник и да внесе износ. Доколку тендерот е од тип „Тендер со каматни стапки“, учесникот треба да одбере за кого ја внесува понудата од објектот Учесник и да внесе износ и цена, соодветно. Со кликување на копчето Запиши, податоците се внесуваат во базата на податоци, само ако аукцирањето се врши во временскиот период дефиниран за прием на понуди. Со кликување на копчето Откажи се генерира претходната страна.



Слика 7в.

- По успешното запишување на понудата на екранот се добиваат внесените податоци во листа (сл. 7г), каде што називот на учесникот е хиперлинк. Од овде, може да се внесе нова понуда или да се промени или избрише некоја од веќе внесените. Имено, ако е потребно некоја од понудите да се промени или избрише, се кликува на соодветниот хиперлинк од сл. 7г и при тоа се генерира нова страна (сл. 7д).



Слика 7г.



Слика 7д.

- По извршената промена на податоците, треба да се кликне на копчето Промени од сл. 7д. Ако понудата треба да се избрише, се кликува на копчето Бриши, при што се отвора еден прозорец со кој треба да се направи потврда за бришење или отказ за бришење (сл. 7е).



Слика 7е.

Портфолио на XB

Со избор на оваа опција од менито, во посебен прозорец се генерира преглед на сите недоспани благајнички записи на избраниот датум (сл. 8). Овој преглед е групиран по учесници, при што, покрај доделените благајнички записи на примарен пазар се опфатени и купените благајнички записи на секундарен пазар, како и заложените благајнички записи.

Учесник	Портфолио	Датум на аукција	Датум на доделување	Износ на понуда	Доделен износ	Успешност
Banka	20200210-06	04.02.2002	04.02.2002	10,000,000	8,970,198.00	89.70198%
Banka	20200210-20	04.02.2002	04.02.2002	80,000,000	69,479,890.00	86.849875%
Banka	20200210-08	04.02.2002	04.02.2002	9,000,000	8,970,198.00	99.6911%
Banka	20200210-28	11.02.2002	11.02.2002	11,000,000	11,000,000.00	100.000000%
Banka	20200210-26	11.02.2002	11.02.2002	20,000,000	18,420,000.00	92.100000%
Banka	20200210-22	11.02.2002	11.02.2002	70,000,000	74,340,000.00	106.200000%
				187,000,000	169,479,186.00	90.625722%
Banka	20200210-04	04.02.2002	04.02.2002	10,000,000	10,000,000.00	100.000000%
Banka	20200210-02	04.02.2002	04.02.2002	3,750,000	3,301,775.00	88.031467%
Banka	20200210-01	11.02.2002	11.02.2002	30,000,000	28,824,280.00	96.074267%
Banka	20200210-24	11.02.2002	11.02.2002	1,200,000	1,200,000.00	100.000000%
Banka	20200210-23	11.02.2002	11.02.2002	5,750,000	5,750,000.00	100.000000%
				44,750,000	44,381,055.00	99.193424%
				231,750,000	213,860,241.00	92.251737%

Слика 8.

Портфолио на ХВ во период


Со избор на оваа опција од менито, во посебен прозорец се генерира преглед на сите доделени благајнички записи на аукции со датум на одржување во рамките на избраниот временски период (сл. 8а). Овој преглед е групиран по учесници, при што, покрај доделените благајнички записи на примарен пазар се опфатени и купените благајнички записи на секундарен пазар, како и заложените благајнички записи.

Учесник	Портфолио	Датум на аукција	Датум на доделување	Износ на понуда	Доделен износ	Успешност
Banka	20200210-06	04.02.2002	04.02.2002	10,000,000	8,970,198.00	89.70198%
Banka	20200210-20	04.02.2002	04.02.2002	80,000,000	69,479,890.00	86.849875%
Banka	20200210-08	04.02.2002	04.02.2002	9,000,000	8,970,198.00	99.6911%
Banka	20200210-28	11.02.2002	11.02.2002	11,000,000	11,000,000.00	100.000000%
Banka	20200210-26	11.02.2002	11.02.2002	20,000,000	18,420,000.00	92.100000%
Banka	20200210-22	11.02.2002	11.02.2002	70,000,000	74,340,000.00	106.200000%
				187,000,000	169,479,186.00	90.625722%
Banka	20200210-04	04.02.2002	04.02.2002	10,000,000	10,000,000.00	100.000000%
Banka	20200210-02	04.02.2002	04.02.2002	3,750,000	3,301,775.00	88.031467%
Banka	20200210-01	11.02.2002	11.02.2002	30,000,000	28,824,280.00	96.074267%
Banka	20200210-24	11.02.2002	11.02.2002	1,200,000	1,200,000.00	100.000000%
Banka	20200210-23	11.02.2002	11.02.2002	5,750,000	5,750,000.00	100.000000%
				44,750,000	44,381,055.00	99.193424%
				231,750,000	213,860,241.00	92.251737%

Слика 8а.

Поединечни известувања

Со избор на оваа опција од менито се генерира ново мени со следниве дефинирани потврди (сл.9):



Слика 9.

Начинот на добивање на овие потврди е стандардизиран и е следниов: По претходно избран датум на одржување на аукција, се добива страна на која треба да се избере за кој учесник треба да се генерира потврдата (за сопствени или клиентски понуди, доколку ги има) и за која аукција (сл. 9а).



Слика 9а.

Заложување и ослободување на колатерал е можено само за сопствени благајнички записи. Со кликување на хиперлинкот со назив на аукцијата се генерира потврда за:

Одбиена понуда е потврда со која се известува учесникот дека неговата понуда за избраната аукција е одбиена (сл. 9б).

Доделена понуда е потврда со која се известува учесникот дека благајничките записи, за кои има доставено понуда, му се доделени (сл. 9в).

Заложување на колатерал е потврда со која се известува учесникот дека благајничките записи се заложени, префрлени на неговата колатерална сметка (сл. 9г).

Ослободување на колатерал е потврда со која се известува учесникот дека благајничките записи се ослободени, префрлени од колатерална на негова сопствена сметка (сл. 9д).

Доспевање е потврда со која се известува учесникот дека благајничките записи се доспепани (сл. 9е).



Слика 9б.




Слика 9в.



Слика 9г.



Слика 9д.



Слика 9в.

Калкулатор

Со избор на оваа опција од менито се генерира нов прозорец во кој може да се пресмета цена односно каматна стапка во зависност од избраните и внесените параметри (сл. 10а и 10б).



Слика 10а

Имено, од групата на опции се избира Цена, се пополнуваат полињата Цена и Рок на доспевање, се кликува на копчето Пресметај и се добива каматата (10а). Исто така, ако од групата со опции се избере Камата, се пополнуваат полињата Камата и Рок на доспевање, се кликува на копчето Пресметај и се пресметува цената (10б).



Слика 10б

Сите учесници добиваат нотификација преку e-mail кога од страна на НБРМ се:

- издава проспект,
- издава известување за резултатите од аукцијата,
- доспеваат благајнички записи,
- заложува колатерал,
- ослободува колатерал.

Завршни одредби

1. Ова упатство е составен дел на Одлуката за издавање, продажба, циркулација и исплата на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.09.2002 година.

У. бр. 2867
30 август 2002 година
Скопје

Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

1163.

Врз основа на член 33 став 1 точка 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 42/2002), Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6 на седницата одржана на ден 21.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ ВО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ДЕБАР

1. Во одлуката за именување на членови и нивни заменици на општинската изборна комисија Дебар што се однесува за замениците на општинската изборна комисија се врши следната измена која гласи:

- наместо Али Реџа да стои Фитим Касап и.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 50/02
21 август 2002 година
Тетово

Претседател
на Регионалната изборна комисија
на Изборната единица бр. 6,
Јусуф Рустеми, с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС**

Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 443/01 заведен по тужба на тужителот Богомир Николовски од Скопје, против тужената Савка Бојчева од Велес, сега со непозната адреса на живеење и престојување, за долг. Вредност на спорот 15.000,00 денари. За привремен застапник на тужената се одредува Валентина Перчинкова Стојановска стручен соработник при овој суд согласно со член 78 став 2 точка 4 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 443/01.

(23894)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред Основниот суд во Винаца е поднесена тужба за развод на брак од тужителката Марина Јакимова од Винаца, со стан на кеј "30 Август", против тужениот Винко Јакимов од Винаца, кој се наоѓа на привремена работа во Италија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Винко Јакимов да се јави во судот на ден 19.09.2002 година во 08 часот во соба бр. 5 или да достави адреса, да овласти полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Доколку тужениот Винко Јакимов од Винаца, не се јави на 19.09.2002 година во соба бр. 5 во Основниот суд во Винаца, на истиот му се одредува привремен застапник и тоа лицето Катерина Цоневска - стручен соработник во Основниот суд во Винаца која ќе го застапува во постапката.

Од Основниот суд во Винаца, П.бр. 305/02.

(23341)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд по предлог на предлагачот Нуредин Мемеди од Гостивар, ул. "18 Ноември" бр. 356, се води постапка за докажување на смртта на лицето Фарије Мемеди од татко Фуат Османи и мајка Џемиле Османи родена 27.10.1952 година во с. Требиште-Гостиварско.

Основниот суд во Гостивар, ја повикува Фарије Мемеди во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за нејзиниот живот, да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 190/2002.

(23342)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Демири Ристем од с. Беловиште - Гостиварско се води постапка за докажување на смртта на лицето Сеадет Демири од с. Чајле - Гостиварско од татко Феим Зибири и мајка Фекрие Зибири, родена 30.01.1957 година во с. Чајле - Гостиварско.

Основниот суд во Гостивар, ја повикува Сеадет Демири во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за нејзиниот живот, тоа нешто да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр. 139/2002.

(23344)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на тужителот Фердез Мустафа род. Исени од Куманово, против тужениот Фекрет Мустафа од с. Слупчане, сега со непозната адреса, за развод на брак.

На тужениот му се поставува времен застапник адвокатот Светлана Спасовска да го застапува тужениот по предметот П. бр. 1389-02 се до неговото појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 1389/02.

(23672)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп, заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ерхан Алијев од Прилеп, ул. "Дабнички завод" бр. 51, а против тужената Музенка Алијева род. Усиновска од Прилеп, моментално во Германија со непозната адреса на престојување.

Се повикува тужената во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или ја достави точната адреса на живеење и престојување или пак во истиот рок назначи полномошник кој ќе ги штити нејзините права и интереси во текот на постапката, до правосилно завршување на спорот. Во спротивно, ќе и биде поставен посебен старател.

Од Основниот суд во Прилеп, П.бр. 736/2002.

(23563)

ОСНОВЕН СУД ВО РАДОВИШ

Пред Основниот суд во Радовиш, е заведен спор по тужбата на тужителката Татјана Димова од Радовиш, против тужениот Симе Димов од Радовиш, сега со непозната адреса во САД за развод на брак, вредност неопределена.

Се повикува тужениот Симе Димов од Радовиш, сега живее во САД, со непозната адреса во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Радовиш од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во текот на спорот.

Доколку во горе наведениот рок не се јави или не постави свој полномошник, за застапување по овој спор ќе му биде поставен привремен застапник лицето Лимонка Дулдурова од Радовиш, стручен соработник во овој суд со положен правосуден испит, кој ќе го застапува до крајот на постапката и ќе ги застапува неговите интереси се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател согласно член 78 и 80 од ЗПП.

Од Основниот суд во Радовиш, П.бр. 305/02.

(23343)

Пред Основниот суд во Радовиш, е заведен спор за стекнување без основ по тужбата на тужителот Јордан Филипов од Радовиш, против тужената Зорка Јанкова од Радовиш, сега со непозната адреса во Англија. Вредност 12.600,0 денари.

Се повикува тужената Зорка Јанкова од Радовиш, сега со непозната адреса во Англија, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Радовиш или да постави свој полномошник кој ќе ја застапува во текот на спорот.

Доколку во погоре наведениот рок тужената не се јави или не постави свој полномошник, за застапување по овој спор ќе и биде поставен привремен застапник лицето Лилјана Ристова од Радовиш, стручен соработник во овој суд со положен правосуден испит, која ќе го застапува до крајот на постапката и ќе ги застапува нејзините интереси се додека тужениот - тужената или него-

виот полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател, согласно член 78 и 80 од ЗПП.

Од Основниот суд во Радовиш, Малв.бр. 87/02.

(23893)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, по тужба на тужителката Дудије Емини - Ахмети од Тетово, ул. "111" бр. 6, се води постапка за развод на брак по член 40 од ЗС против тужениот Мухамед Ахмети од Тетово, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот да се јави на судот, да достави адреса или да овлости полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до окончувањето на истата.

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку ЦРС во Тетово, ќе му постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 691/2002.

(23896)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за развод на брак по тужба на тужителката Арифи Цеврије од с. Доброште, против тужениот Арифи Илми од Тетово, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 86, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Арифи Илми од Тетово, сега со непозната адреса во странство да се јави во судот, да достави точна адреса или овлости полномошник кој ќе го застапува во постапката во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, судот преку ЦРС ќе му определи времен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 723/2002.

(23897)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд се води спор по тужба на тужителката Голубинка Крмарска Гашчеовска од Штип, против тужениот Владо Гашчеовски од Германија, со непозната адреса на живеење за развод на брак.

За привремен застапник на тужениот се назначува лицето Евица Димова, стручен соработник на Основниот суд во Штип која ќе го застапува тужениот до неговото појавување во судот или до окончување на постапката.

Се повикува тужениот Владо Гашчеовски во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да постави свој полномошник.

Доколку тужениот не се јави во судот или не постави свој полномошник решението за назначувањето на привремен застапник ќе стапи во сила.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 469/2002.

(23895)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3117/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047062?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт и промет ТИРА КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Владо Арсов Шпанец" бр. 21.

Се основа ДООЕЛ согласно Законот за трговски друштва врз основа на Изјава бр. 01/02 од 06.06.2002 година.

Фирма и седиште: Друштво за транспорт и промет ТИРА КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Владо Арсов Шпанец" бр. 21.

Скратен назив: ТИРА КОМПАНИ ДООЕЛ Неготино.

Основач-единствен содружник: Петрова Бранимирка од Неготино со основачки влог од 161.500,00 денари или 2.650 евра.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.20, 72.30, 74.12, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, комисиона продажба, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Застапување: Петрова Бранимирка од Неготино-управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3117/02.

(21162)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3116/02 од 28.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047061?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и угостителство ЈО-МИ 2002 увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 89.

Се основа ДООЕЛ согласно Законот за трговски друштва врз основа на Изјава бр. 01/02 од 06.06.2002 година.

Фирма и седиште: Друштво за трговија и угостителство ЈО-МИ 2002 увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 89.

Скратен назив: ЈО-МИ 2002 ДООЕЛ Неготино.

Основач-единствен содружник: Андоновски Јован од Неготино со основачки влог од 161.500,00 денари или 2.650 евра.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.20, 72.30, 74.12, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, комисиона продажба, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Застапување: Андоновски Митко од Неготино-управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3116/02. (21163)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3008/02 од 28.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046953?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ТИРО ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 19/17, Скопје.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ТИРО ДООЕЛ, увоз-извоз, Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 19/17.

Скратена ознака на фирмата е ТИРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Основач на друштвото е Цвета Турновалиева од Скопје.

Дејности: 01.24, 01.25, 01.30, 01.40, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.85, 15.87, 15.93, 15.98, 25.22, 25.24, 26.52, 26.53, 28.62, 28.63, 36.50, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.53, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84 и во НТР-надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт и консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Не одговара. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

За управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува лицето Цвета Турновалиева од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3008/02. (21164)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3071/02 од 08.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047016?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги БОЕМИ-МИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Анри Барбис" бр. 58/2-1, Скопје.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги БОЕМИ-МИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

Седиште: ул. "Анри Барбис" бр. 58/2-1, Скопје.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 74.20/2, 74.20/3, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со сосед-

ните земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународен друмски сообраќај, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува лицето Спасевска Мирјана од Скопје-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3071/02. (21165)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2956/2002 од 11.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046901?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство на електроди за заварување РОТЕКС-ЈУГ ДОО, ул. "15 Корпус" бр. 1, Скопје.

Дејности: 11.20, 27.35, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.73, 28.74, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.62, 45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.17, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.33, 51.34, 51.36, 51.51, 51.54, 51.55, 51.56, 51.65, 51.66, 52.46, 52.74, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 71.34, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со непрехранбени производи, увоз на репроматеријали за производство на електроди за заварување, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, консигнациони работи, комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се именува лицето Симеон Нојковски од Скопје, со стан на ул. "Иван Козаров" бр. 8. Управителот ќе го застапува и претставува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2956/2002. (21166)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3188/02 од 15.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047133?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец на Автосервис и промет МОТОРКРАФТ ЦОНИ-69 ТП Башким Шаип Шаини Тетово, ул. "Бр. Миладинови" бр. 192/а.

Дејности: 50.10-продажба на моторни возила, 50.20-одржување и поправка на моторни возила, 50.30/2-продажба на мало на делови и прибор за моторни возила.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување е Башким Шаип Шаини-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3188/02. (21167)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3317/2001 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 0204835?-4-09-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето на експозитура на АД РАДОБАНК СКОПЈЕ ул. "Јуриј Гагарин" бр. 17, Скопје.

Се врши упис на делови на субјектот-експозитури:

1. АД РАДОБАНК Скопје-Експозитура Гостивар, ул. "Браќа Гиновски" бр. 156, Гостивар.

2. АД РАДОБАНК СКОПЈЕ-Експозитура Штип, ул. "Ванчо Прке" бб, Штип.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3317/2001. (21168)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1952/02 од 04.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045901?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Промет на мало ТРГО БУРИМ-КОМЕРЦ ТП Сизан Ремзи Селими, Профитен центар-пазар Ѓорче Петров, Скопје.

Назив: Промет на мало ТРГО БУРИМ-КОМЕРЦ ТП Сизан Ремзи Селими.

Седиште: Профитен центар-пазар Ѓорче Петров, Скопје.

Основач е Сизан Селими од Скопје, ул. "Његошчева" бр. 33.

Дејности: 52.41, 52.48, 52.62.

Застапување: Сизан Селими-управител без ограничување. ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1952/02. (21169)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2998/2002 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046943?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги РОЛЕ ДООЕЛ извоз-увоз Куманово, ул. "Годе Думба" бр. 62.

Дејности: 20.30, 24.51, 24.52, 25.21, 45.42, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.17, 51.18, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.42, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.56, 51.70, 52.33, 52.42, 52.43, 52.44/4, 52.46, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 63.12, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, посредување и застапување, застапување и продажба на странска стока од консигнациони складишта и вршење на сервисни услуги за одржување на увезената опрема и трајни добра за лична потрошувачка, привремен увоз односно извоз на стоки и опрема заради производство и пружање на услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Зафировски Бранко-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2998/2002. (21171)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3141/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047086?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското услужно друштво ТИТАН 2002 ДООЕЛ Гостивар, Леска 166.

Основач на друштвото е Касовски Ненад од Гостивар, Леска 1 бб.

Дејности: 14.11, 14.21, 15.32, 15.81/1, 15.81/2, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21,

24.16, 26.14, 26.21, 26.22, 26.30, 26.40, 26.52, 26.70, 28.11, 28.21, 28.61, 28.62, 28.71, 28.72, 30.02, 33.30, 36.14, 37.10, 45.21/1, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.43, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.20/12, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84, 93.04, 93.05. Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, транспорт на стоки во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, изведување на градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител е Касовски Ненад-без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3141/02. (21172)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3210/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047155?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦЕР-ИНДУСТРИЈА ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "16 Македонска бригада" бр. 18.

Содружници: Благоја Темелковски од Скопје, ул. "Симче Настевски" бр. 2-б и Бранко Наџински од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 94/2-6.

Дејности: 26.21, 26.25, 27.42, 27.44, 27.45, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.75, 29.72, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 33.10, 33.10/1, 33.20, 33.40, 33.50, 36.63, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 72.10, 72.20, 72.60, 72.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврските одговара со сите свои средства.

Застапување-Бранко Наџински-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3210/02. (21173)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3218/2002 од 15.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047163?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија и туристички услуги БМР

ТРАВЕЛ КОМПАНИ АГ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Г. Петров" бр. 40.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 27.53, 28.12, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 50.32, 50.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.50, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.10, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 26.13/1, 28.51, 28.52. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Марко Шелер од Фолкетсвил/ЦХ, како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Основач е Марко Шелер од Фолкетсвил/ЦХ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3218/2002. (21174)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2376/2002 од 6.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046321?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Промет на мало РЕЦО КОМЕРЦ-ПРОМ ТП Рецеп Идриз Скендери, с. Шишево, Сарај.

Назив: Промет на мало РЕЦО КОМЕРЦ-ПРОМ ТП Рецеп Идриз Скендери.

Седиште: с. Шишево-Сарај.

Основач е Рецеп Скендери од с. Шишево.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33.

Застапување: Рецеп Скендери-управител без ограничување.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2376/2002. (21176)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3150/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047095?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП за угостителство Б и Сашко Петар Стамков, ул. "Маршал Тито" бр. 13, с. Негорци, Гевгелија.

Дејности: 55.30/2, 55.30/1, 55.40, 92.34.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување е Сашко Стамков-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3150/02. (21177)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3213/02 од 10.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047158?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ИГОР 2002 ДООЕЛ Скопје, ул. "Лука Геров" бр. 9/8.

Содружник е Игор Димов од Скопје.

Управител е Игор Димов од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.93, 15.98/1, 15.98/2, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.21, 71.33, 71.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84. Во НТР друштвото ќе извршува: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнациони складишта, комисиона работење, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3213/02. (21178)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2402/2002 од 11.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046347?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштвото ШАТЕКС ДОО Друштво за трговија и услуги увоз-извоз Скопје, ул. "Петар Михов" бр. 7.

Скратен назив: Шатекс ДОО Скопје.

Основачи: Ејупи Наим од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 3/1-9 и Ејупи Вулнет од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 3/1-9.

Средства: средствата за основање изнесуваат вкупно 170.800,00 денари или 2.800 евра.

Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во висина на основачкиот влог.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.84. Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт, шпедиција и сообраќајно-агенциски и туристички работи со странство, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, посредување во надворешнотрговскиот промет и застапување на странски лица, купување на стоки во странство и нивна продажба во странство, малограничен промет со Албанија, СР Југославија, Бугарија и Грција.

Обврски и права: друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Ејупи Наим од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 3/1-9-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2402/2002. (21179)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3118/2002 од 28.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047063?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и угостителство ЛАВА увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Фемо Кулаков" бр. 61.

Се основа ДООЕЛ согласно Законот за трговски друштва врз основа на Изјава бр. 01/02 од 06.06.2002 год.

Фирма и седиште: Друштво за трговија и угостителство ЛАВА увоз-извоз ДООЕЛ Неготино, ул. "Фемо Кулаков" бр. 61.

Скратен назив: ЛАВА ДООЕЛ Неготино.

Основач-единствен содружник: Димов Јордан од Неготино со основачки влог од 161.500,00 денари или 2.650 евра.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.41, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 51.11, 51.16, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 72.20, 72.30, 74.12, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СР Југославија, Грција, Бугарија и Албанија, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, компензациони работи, комисиона продажба, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Застапување: Димова Соња од Неготино-управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3118/2002. (21180)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3267/02 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047212?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво и услуги ТЕРМОТЕХНИКА ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Б. Кидрич" бр. 256, Гостивар.

Друштвото е основано со Изјава од 24.06.2002 година.

Единствен содружник на друштвото е лицето Афет Билали од с. Чегране-Чегране.

Дејности: 15.98/2, 29.12, 29.13, 29.23, 29.24, 33.20, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84. Надворешно-трговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени

производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување градежни и инвестициони работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Афет Билали-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3267/02. (21181)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3294/02 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, градежништво, трговија, угостителство, услуги и други компјутерски активности КОМПАНИЈА РАШИДИ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, ул. "Браќа Гиноски" бр. 4.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 01.07.2002, а единствен содружник е Рашиди Садат од Гостивар.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 14.11, 14.21, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.3, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, интернет кафе, 74.20/3, 74.40, 74.82, 74.84, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, услуги што се во врска со меѓународниот транспорт (меѓународна шпедиција, складирање, агенциски услуги во транспортот и сл.).

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешното и надворешното работење е Рашиди Садат, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3294/02. (21182)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3302/2002 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047247?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Трговец поединец такси ШУКО Рамиз Шукри Лесковица ТП Скопје, бул. "Македонско-косовска бригада-50" бр. 1.

Основач е Рамиз Лесковица од Скопје, бул. "Македонско-косовска бригада-50" бр. 1.

Дејност: 60.22-такси превоз.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Рамиз Лесковица-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3302/2002. (21183)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2718/2002 од 11.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046663?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво како ДОО на Друштвото за трговија, производство и услуги Г. Н. П. експорт-импорт ДОО Гевгелија, ул. "Булевар Гевгелија" бр. 110, Гевгелија.

Основачи содружници: Георгиос Пуцикис од Солун, Република Грција и Николаос Пуцикис од Солун, Република Грција.

Дејности: 11.20, 20.30, 20.40, 20.51, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.40/1, 50.40, 50.50, 50.30/1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 63.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 60.24, 63.30, 74.30, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, комисиона продажба и консигнација, меѓународна шпедиција, малограничен промет со Република Грција, Република Бугарија, Република Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Георгиос Пуцикис-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2718/2002. (21185)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3060/2002 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047005?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛ БТ ДОО извоз-увоз, ул. "Марко Орешковиќ" бр. 76, Скопје.

Скратен назив: ЕЛЕКТРО УНИВЕРЗАЛ БТ ДОО.

Основачи се Бојчо Ефремов, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 93а, Скопје и Тоне Пешевски, ул. "Марко Орешковиќ" бр. 76, Скопје.

Дејности: 31.50, 25.23, 25.24, 26.15, 26.23, 26.24, 26.26, 28.75, 29.23, 29.71, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 36.63, 45.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.34, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.50, 51.15, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33,

52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.84, 93.05. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стоки, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СРЈ.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Лица овластени за застапување во внатрешната и надворешната трговија се: Бојчо Ефремов и Тоне Пешевски-управители без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3060/2002. (21186)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1442/2002 од 21.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045394?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ГОШ-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Арачиново, с. Арачиново, Арачиново.

Се врши основање на ДООЕЛ по ЗТД.

Називот е: Друштво за транспорт, трговија и услуги ГОШ-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Арачиново, с. Арачиново, Арачиново.

Скратен назив: ГОШ-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Арачиново.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.12, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 90.00, 92.33, 92.34, 92.71, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05.

Се запишува Наип Јонузи како управител без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Наип Јонузи-управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1442/2002. (21187)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11797/98 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02027093?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за производство, трговија и услуги РОС увоз-извоз Звонко и др. ДОО, ул. "Даме Груев" бр. 5, блок 3, Скопје.

Основачи: Звонко Живковски од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 15/50 и Александар Маниќ од Скопје, ул. "Васил Горѓов" бр. 33а-5.

Средства: средствата за основање изнесуваат вкупно 340.700,00 денари или 11.000 ДМ.

Одговорност: не одговара, а ризикот го сноси во висина на основачкиот влог.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 24.42, 36.63, 50.10, 50.30/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.62, 51.64, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 74.13, 74.40, 74.84, 60.21, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, консигнациона продажба, реекспорт, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Обврски и права: друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Звонко Живковски, ул. "Владимир Комаров" бр. 15/50-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11797/98. (21188)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2871/02 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046816?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, промет, услуги и угостителство ВЕНДА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Јоаким Крчоски" бр. 3, Скопје.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.22, 50.30/1, 50.10, 51.47, 51.70, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44, 52.48, 52.26, 52.45, 52.12, 55.12, 55.11, 55.21/1, 55.21/2, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/3, 74.84, 63.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација и комисион, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички и угостителски услуги.

За обврските преземени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Снежана Дроца од Скопје, која ќе го претставува друштвото во надворешниот и внатрешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2871/02. (21189)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2578/2002 од 27.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046523?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво како ДОО на Друштвото за градежништво и градежни услуги 4 БТ ДОО, ул. Фуштанска" бр. 67, Скопје.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 45.11, 45.12, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65,

51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 71.21, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.03, 93.04, 93.05. Надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со сите соседни земји, меѓународна шпедиција, туристички услуги во странство, консигнација, комисион, привремен увоз-извоз.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува лицето Александар Трпевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2578/2002. (21190)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3078/2002 од 03.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047023?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, градежништво, инженеринг, услуги и агенција за недвижности ЛУКС-БИЛД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 7/21.

Дејности: 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.2, 22.15, 22.2, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 40.30, 41.00, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.43, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.22, 71.23, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува лицето Горан Мирковиќ-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3078/2002. (21192)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2982/2002 од 11.07.2002 година, во регистар-

ската влошка бр. 02046927?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво како ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија на големо и мало Р. М. Г.-Лиљана Гавриловска ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 155, кула 1, локал 23.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 22.21, 22.23, 22.31, 32.20, 45.31, 45.32, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40, 50.40/2, 50.50, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.33, 71.34, 72.50, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Основачки влог на друштвото изнесува 158.600,00 денари или 2.600 евра.

Управител на друштвото е Лиљана Гавриловска, управител без ограничување. Лиљана Гавриловска ќе го застапува друштвото во надворешнотрговското работење без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2982/2002. (21193)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3212/02 од 15.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047157?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги СЕЛЕНА-ЈУГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Македонска преродба" бр. 79-3/11.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.40, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 92.32, 92.33, 92.34, 92.72, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба, меѓународен превоз на патници и стоки во друмскиот сообраќај, туристички услуги во земјата и во странство, услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Албанија, Бугарија и Грција.

Ефтим Таушанов-управител без ограничување.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој капитал.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3212/02. (21194)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3132/2002 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047077?-8-01-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на трговско друштво на Друштвото за трговија и посредување МИНЕРАЛЕКС-СПОРТ ДООЕЛ Скопје, ул. "Чедомир Кантарџиев" бр. 17, Скопје.

Основач: Владимир Шахов од Скопје.

Управител: Владимир Шахов од Скопје, управител без ограничување.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/3, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.18, 51.19, 51.43, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.21, 67.12, 67.13, 70.11, 70.20, 71.21, 71.34, 74.1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.84. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување на странски фирми, реекспорт, консигнација, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници во патниот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3132/2002. (21195)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2875/2002 од 04.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02046820?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво како ДОО на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ 2002 ДОО експорт-импорт Тетово, ул. "Страшо Пинџур" бр. 34.

Основачи се: Бошкоски Панче од Тетово, ул. "Г. Симоски" бр. 10 и Бошкоски Бошко од Тетово ул. "Г. Симоски" бр. 10.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.42, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.12, 63.40, 71.10, 74.12, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, изведување на градежни работи во странство, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските страни во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го застапува Бошкоски Панче, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2875/2002. (21196)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2113/2001 од 22.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041359?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство и трговија ВИНАРСКА ВИЗБА КИТВИН ДОО ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 2-2/6, Кавадарци.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство и трговија ВИНАРСКА ВИЗБА КИТВИН ДОО, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 2-2/6, Кавадарци.

Содружници на друштвото се Златко Китев, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 2-2/6, Кавадарци и Натка Китева, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 2-2/6, Кавадарци.

Седиштето на ТД е во Кавадарци, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 2-2/6.

Дејности: 15.81, 15.82/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.41, 01.41/1, 01.41/3, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.60, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и застапник на ТД во надворешен промет е Златко Китев-управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2113/2001. (21197)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3279/02 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047224?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИЛИ-ЕКСТРА ДООЕЛ Куманово, ул. "Тодор Велков" бр. 4/1.

Дејности: 15.51, 15.81, 15.81/2, 15.89, 15.98/2, 17.53, 17.54, 17.60, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 20.30, 25.22, 28.11, 28.73, 28.75, 36.22, 37.10, 50.30/1, 50.50, 50.13, 51.15, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.63, 52.71, 52.72/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен друмски сообраќај на стоки и патници, меѓутрвичен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Р Србија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Основач, управител на друштвото е Трајановиќ Евгенија, Куманово, ул. "Тодор Велков" бр. 4/1.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3279/02. (21198)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3272/2002 од 12.07.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047217?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за маркетинг, реклама и пропаганда ПОЛИПЛАН ДОО кеј "13 Ноември" бр. 1/5, I реон, Скопје.

Содружници со Договор од 20.06.2002 год.: Јоаннис Полиракис од Република Грција и Александра Кузмановска од Скопје, со стан на кеј "13 Ноември" бр. 1/5.

Дејности: 21.11, 21.12, 21.21, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 24.17, 24.30, 24.64, 24.65, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 22.24, 26.12, 26.13/2, 26.15, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.82/2, 36.63, 37.20, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 91.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.33, 92.40, 92.62, 93.02, 93.05. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, маркетинг и истражување на пазарот, економска реклама и пропаганда, комисиона и консигнациона продажба на стоки, застапување на странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет, купување на стоки во странство и продажба на истите во странство, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, со неограничени овластувања. За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот трговски промет друштвото ќе го претставува и застапува управителот Александра Кузмановска-управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3272/2002. (21199)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 969/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044925?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и услуги ОРИОН ЦОМ ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „18 Ноември“ бр. 27 б, Гостивар.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.02, 51.35, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.32, 51.37, 51.41, 51.42, 51.47, 51.51, 51.70, 51.31, 51.54, 51.53, 51.56, 51.13, 51.64, 52.22, 52.51, 52.24, 52.25, 52.11, 52.12, 52.26, 52.33, 52.41, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 72.50, 72.60, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт.

Управител - Гурковиќ Маријан.

Основач е Гурковиќ Илија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 969/2002. (12251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 443/2002 од 19.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044400?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги БУКО ДОО увоз-извоз, Скопје, ул. „Алекса Дундик“ бр. 91-б, Скопје.

Основање на друштво со ограничена одговорност. Основачи на друштвото се Игор Купрешанин од Скопје, ул. „Алекса Дундик“ бр. 91-б и Горан Купрешанин, ул. „Алекса Дундик“ бр. 91-б.

Седиштето на друштвото е во Скопје на ул. „Алекса Дундик“ бр. 91-б.

Назив: Друштво за производство, трговија и услуги БАКО ДОО увоз-извоз Скопје.

Дејности: 28.34, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.15, 51.19, 51.38, 51.39, 51.43, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 63.12, 74.84, откуп на сточарски и земјоделски производи, су-рова кожа, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, живина, свињи, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семиња, фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци и друго, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување, комисиони работи, консигнациони работи и малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Игор Купрешанин - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 443/2002. (12253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1340/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045295?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Стојановска Живко Антица СТИЛ-АНЕ. Фризерско студио ТП ул. „4-ти Јули“ бр. 43-2/7, Скопје.

Основање на ТП.

Основач и управител е Стојановска Антица.

Назив: Стојановска Живко Антица СТИЛ-АНЕ Фризерско студио ТП.

Седиште: ул. „4-ти Јули“ бр. 43-2/7, Скопје.

Дејност: 93.02.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со средствата со кои располага - лично.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1340/2002. (12254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 306/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044263?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ШАЛАЈКО М ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија.

Друштвото за производство, трговија и услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДООЕЛ с. Негорци, Гевгелија.

Основање на трговско друштво како ДООЕЛ.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ШАЛАЈКО М ДООЕЛ.

Седиште: с. Негорци, Гевгелија.

Основач е Илија Мицев од с. Негорци, Гевгелија кој е и управител на друштвото.

Основачот за обврските на друштвото не одговара, а ризикот го сноси до висина на влогот.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Дејности: 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.41/2, 01.41/3, 14.21, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/3, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.30,

17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 22.11, 24.51, 24.52, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 31.62, 50.10, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 64.20, 65.12/3, 70.11, 70.20, 72.60, 92.33, 92.34, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба во консигнациски складови, меѓународна шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 306/2002. (12256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1389/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045344?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги РОЈАЛ 02 ДОО увоз-извоз, ул. „Љуботенски пат“ бр. 23, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.47, 51.53, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 60.22, 63.30, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешниот промет, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Нела Арсовска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1389/2002. (12257)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1102/2002 од 12.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045057?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП АЛБОМАРТ-Колонијална продавница на Дамческа Трајче Менда ул. „Маршал Тито“ бр. 10/3, с. Д.Лисиче, Скопје.

Фирмата под која ќе се вршат дејностите: ТП АЛБОМАРТ-Колонијална продавница на Дамческа Трајче Менда.

Седиштето на трговецот поединец ќе се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 10/3, с. Д.Лисиче, Скопје.

Трговецот поединец ќе се занимава со следните дејности: 52.11 - трговија на мало во продавница претежно со храна, пијалоци и тутун, 52.22 - трговија на мало со месо и производи од месо, 52.23 - трговија на мало со риби, лушпари и мекотели, 52.24 - трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки, 52.27 - друга трговија на мало со храна во специјални продавници, 52.33 - трговија на мало со козметички и тоалетни препарати, 52.47 - трговија на мало со книги, весници и прибор за пишување.

Управител на трговецот поединец ќе биде Дамческа Менда од с. Петровец, ул. „1“ бр. 195.

Одговорност на трговецот поединец: одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1102/2002. (12258)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 818/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044774?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ПРИНЦИП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „АВНОЈ“ бр. 177, Куманово.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 10.10, 10.30, 14.11, 14.21, 14.22, 15.11, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.93, 15.94, 15.98, 16.00, 17.40/1, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.11, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 24.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.40, 50.50, 51.11, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 60.23, 60.21, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 71.10, 71.21, 72.20, 74.12, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Цветковски Виктор - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 818/2002. (12259)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10532/99 од 12.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02037633?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Гостилница ТГА ЗА ЈУГ ТП Љубомир Крсто Блажевски Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 74.

Гостилница ТГА ЗА ЈУГ ТП Љубомир Крсто Блажевски, Скопје, ул. „Битпазарска“ бр. 74.

Љубомир Блажевски од Скопје, ул. „Козара“ бр. 64/1-12.

Дејности: 55.30 - угостителски објекти за исхрана, 55.30/1 - ресторани и гостилници (без соби за сместување), 55.30/2 - услуги на други угостителски објекти.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет ТП одговара со целокупниот свој имот.

Љубомир Блажевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10532/99. (12264)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1115/2002 од 2.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045070?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ЕКО ОТПАД ДОО увоз-извоз Маврови Анови с. Маврово.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44,

52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.48, 52.47, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.54, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 51.61, 51.62, 50.30/1, 50.40/1, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.12, 65.12/3, 63.30, 63.40, 74.14, 74.84, 93.02, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.83, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 37.10, 37.20, 52.50, 52.63, 17.30.

Во надворешно трговски промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациони и комисиони работи, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет Диме Димовски - управител без ограничување.

Основачи Диме Димовски и Боривоје Синадиноски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1115/2002. (12265)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1769/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02041019?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и производство НАТУРАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. „II Македонска Косовска Бригада А1“ бр. 1.

Основање на Друштво за трговија, услуги и производство НАТУРАЛ ДООЕЛ Скопје, ул. „II Македонска Косовска Бригада А1“ бр. 1.

Основач е Пајазит Каили од Скопје.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.91, 15.92, 15.93, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.33, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 94.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, реекспорт, услуги во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Пајазит Каили - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1769/2001. (12266)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 341/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044298?-3-03-000, го запиша во трговскиот

регистар основањето на Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и услуги ИН-ДУС-СИМАГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бр. 55

Дејности: 21.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.30, 21.21, 21.23, 21.24, 21.25, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/2, 26.14, 26.15, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.22, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.34, 51.37, 51.39, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.33, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот.

Марков Мишел - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 341/2002. (12267)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1470/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 020454227-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП КИ-БОЈ Таксист Тасески Зоран Звонко ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 3/1-12, Скопје.

Дејност: 60.22 - такси превоз.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешен промет е Тасески Звонко.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1470/2002. (12268)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13334/99 од 21.02.2000 година, во регистарската влошка бр. 020273017-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво како ДОО на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги САРА ХАВАИ увоз-извоз Мирсад и др. ДОО Скопје, ул. „Боро Менков“ бр.3/4-14.

Основачи: Бербери Мирсад од Скопје и Бербери Рефик од Скопје.

Дејности: 17.40/1, 17.54/1, 17.54/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.30, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.73, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84.

Дејности во надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување на странски фирми, реекспорт.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бербери Мирсад управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13334/99. (12269)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 862/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 020448187-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и угостителство ЧЕРНЕК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 9/2.

Со Изјава за основање на ДООЕЛ од 30.01.2002 година, основано е Друштво за производство, трговија и угостителство кое во правниот промет ќе настапува под фирма: Друштво за производство, трговија и угостителство ЧЕРНЕК ДООЕЛ увоз-извоз.

Седиштето на фирмата е во Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 9/2.

Скратениот назив на фирмата е Друштво за производство ЧЕРНЕК ДООЕЛ Скопје.

Основач на друштвото е Војо Богоевски од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 9/2.

Предметот на работењето на друштвото ќе се остварува преку следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 93.01, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и туристички услуги, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е Војо Богоевски од Скопје, кој го застапува друштвото како во надворешниот така и во внатрешниот трговски промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 862/2002. (12270)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1234/2002 од 18.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020451897-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦЕРАДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Среќко Пужалка“ бр. 26-б.

Со Изјава за основање на друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ), основано е друштво кое во правниот промет ќе настапува под фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕРАДА ДООЕЛ увоз-извоз.

Седиштето на фирмата е во Скопје, ул. „Среќко Пужалка“ бр. 26-б.

Скратениот назив на фирмата е ЦЕРАДА ДООЕЛ Скопје.

Основач на фирмата-друштвото е Илија Колевски од Скопје, ул. „Среќко Пужалка“ бр. 26-б.

Предмет на работењето на друштвото во внатрешниот трговски промет ќе бидат следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31,

15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 17.40/2, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 34.20, 34.30, 35.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.04, 93.05.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и туристички услуги, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е Илија Колевски од Скопје, кој го застапува друштвото како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1234/2002. (12271)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1699/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045650?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало МИР ТЕКСТИЛ ДООЕЛ ул. „Петар Георгиев“ бр. 29, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 62.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.13, 92.31, 92.32, 92.33, 92.34, 92.40, 92.52, 92.61, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, шпедиција, реекспорт, консигнација, комисион, малограничен промет со сите соседни земји, туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет се именува лицето Мирсад Катовиќ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1699/2002. (12272)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1718/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската

влошка бр. 02045669?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, услуги и трговија ФЕ-АЛ ДООЕЛ експорт-импорт, с. Градец, Неготино, Полошко.

Основан со акт од 29.03.2002 год.

Единствен содружник: Хазбиј Амети од с. Градец.

Дејности: 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.41, 27.42, 27.43, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација и комисион, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител Хазбиј Амети, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1718/2002. (12273)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 633/2002 од 14.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044590?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, промет и услуги АЗОК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Првوماјска-2“ бр. 11, Скопје.

Основач: Зоран Журевиќ од Скопје, ул. „Првوماјска-2“ бр. 11.

Фирма: Друштво за производство, промет и услуги АЗОК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Првوماјска-2“ бр. 11, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.7, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.87, 15.89, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 16.00/1, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 36.11, 36.12, 36.13, 36.50, 36.61, 36.62, 45.1, 45.21, 45.22, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 70.31, 71.10, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.84, 92.71, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 633/2002. (12274)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4824/2000 од 24.07.2000 година, во регистарската влошка бр. 02032767?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Автоксис БУРИМ ТП Хесат Јонуз Сулејмани с. Визбегово, Чаир.

Основач: Хесат Јонуз Сулејмани с. Визбегово Чаир.

Дејност: 60.22 - Такси превоз.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Овластување: Хесат Јонуз Сулејмани, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4824/2000. (12275)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1216/2002 од 15.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045171?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги АМИНА ДООЕЛ увоз-извоз, Ростуше с. Велебрдо.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.12, 63.30, 63.40, 74.84, 65.12/3, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.23, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 74.12, 93.02, 27.51, 27.52, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52.

Во надворешно-трговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на патници, меѓународен транспорт на стоки, застапување и посредување во надворешен промет, комисиони и консигнационо работење, изведување инвестициони работи во странство со свои работници.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со сите свои средства.

Овластен застапник во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Рефик Исмаили - управител без ограничување.

Основач е лицето Рефик Исмаили.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1216/2002. (12251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 622/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044579?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги НИКСИ ДООЕЛ Куманово, ул. „Горче Петров“ бр. 303.

Се основа Друштво за производство, трговија и услуги НИКСИ ДООЕЛ Куманово.

Скратен назив НИКСИ ДООЕЛ Куманово, со седиште на ул. „Горче Петров“ бр. 303, Куманово.

Основач на друштвото е Вучковски Тони од Куманово.

Друштвото ќе ги извршува следниве дејности: 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.13, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.51, 51.53,

51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.82, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз на стоки и патници, сообраќајно агенциски работи, туристички работи со странство, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства со кои располага.

Вучковски Тони - управител со неограничено овластување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 622/2002. (12277)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1061/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045016?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ДУШАН МЛИН ДООЕЛ с. Скачковце Општина Орашац.

Се основа Друштво за производство, трговија и услуги ДУШАН МЛИН ДООЕЛ с. Скачковце Општина Орашац.

Основач на друштвото е Велковски Горан од Куманово.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 50.10, 50.20, 50.50, 51.11, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.55, 51.56, 51.57, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84.

Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, консигнациона продажба, реекспорт и посредување, меѓународна шпедиција, меѓународен друмски превоз на стоки и патници, сообраќајно агенциски работи, туристички работи со странство, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите средства со кои располага.

Велковски Горан - управител со неограничено овластување во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1061/2002. (12278)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1301/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045256?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЦВЕТ ПРОМЕТ ДООЕЛ с. Дреново, Кавадарци.

Основач: Атанасов Цветан од с. Дреново, Кавадарци.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 15.98/2, 60.23, 60.24, 63.40, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34,

51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 74.84.

Надворешно-трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи и превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување Атанасов Цветан - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1301/2002. (12279)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1406/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 020453617-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП за трговија на мало со прехранбени и непрехранбени производи Л Е Н И - А Ленка Атанас Атанасова, ул. „Финска“ бб. лок. 36, Скопје.

Основање на трговец-поединец (ТП) согласно ЗТД.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Основач и управител на ТП е Ленка Атанас Атанасова од Скопје, со неограничени овластувања.

Дејности: 52.11, 52.21, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.47, 52.48.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1406/2002. (12280)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1074/2002 од 4.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 020450297-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Авто такси Л-Д ТП Ласте Андреја Донеvски ул. „Пребондова“ бр. 12, Скопје.

Основач: Ласте Донеvски од Скопје, ул. „Пребондова“ бр. 12.

Дејности: 60.22, 60.24.

Во правниот промет со трети лица, управителот Ласте Донеvски од Скопје, ул. „Пребондова“ бр. 12, настапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1074/2002. (12281)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1163/2002 од 29.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020451187-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за компјутерски услуги и трговија НЕТПЕЈ ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. „Максим Горки“ бр. 14/4, Скопје.

Друштвото е основано со акт бр. 01-1. Основачи се Александар Поповски и Ѓоко Јовановски од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.82, 15.89, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 55.11, 55.30, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.14, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

За управител се именува Ѓоко Јовановски од Скопје со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1163/2002. (12282)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1322/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 020452777-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЕ-ТАМИ ДООЕЛ экспорт-импорт ул. „Првомајска“ бр. 19, Богданци.

Основач: Петкова Ана од Богданци.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Ана Петкова - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1322/2002. (12283)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1422/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020453747-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги ВАСОВ ЕЛЕКТРИКА ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. „Карл Хрон“ бр.60А.

Содружници-основачи: Столе Сандевски и Валентина Сандевска од Скопје, ул. „Карл Хрон“ бр. 60А.

Дејности: 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 27.21, 27.22, 27.33, 27.34, 27.35, 28.12, 28.11, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 31.30, 31.40, 31.61, 31.62, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.22, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.21, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 72.50, 72.60, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународен транспорт на стоки, услуги и патници, услуги на меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Столе Сандевски - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1422/2002. (12284)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1278/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045233?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, превоз, трговија и услуги ГЛОБ-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Антон Попов“ бр.11/15, Скопје.

Се врши основање на ДООЕЛ по ЗТД.

Називот е Друштво за производство, превоз, трговија и услуги ГЛОБ-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Антон Попов“ бр.11/15, Скопје.

Скратен назив: ГЛОБ-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје.

Дејности: 01.11/1, 01.21, 15.51, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, 20.10/1, 21.22, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.50, 50.10, 50.20, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 51.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 71.34, 74.12, 74.20/2, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.02, 93.04, 93.05.

Се запишува Азем Фејзулов како управител без ограничување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Азем Фејзулов - управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1278/2002. (12285)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 305/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044262?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕВРО-КОМПАНИ увоз-извоз ДОО Гевгелија, ул. „Лена Ковачева“ бр. 14.

Основачи на друштвото се лицата Велевски Лазар од Гевгелија со стан на ул. „Илинденска“ бр. 5/4 и Кајтазов Никола од Гевгелија со стан на ул. „Илинденска“ бр. 5/Б, Гевгелија.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.47 - трговија на мало со административни и судски таксени марки, 52.48, 52.44/4, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/1, 50.30/2, 50.10, 50.20, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 51.21, 51.38, 51.39, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.47, 51.70, 51.45, 51.56, 51.66, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.30, 01.13/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 02.01, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 05.02, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 18.21, 18.22,

18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 22.22, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.74, 29.71, 45.42, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12, 74.13, 74.14, 72.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.50, 72.60, 74.82, 74.83, 74.40, 74.84, 70.31, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 93.02, 93.04, 92.33, 92.34, 92.61, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, реекспорт, консигнациона продажба.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Кајтазов Никола - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 305/2002. (12286)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 446/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044403?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво на Друштвото за производство, трговија и услуги КОЗИЈАК-ТРЕЈД Љаџиф ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Јајце“ бр.107.

Друштвото е основано со Изјава бр. 01-1 од 21.03.2002 година, а основач е Јахија Љаџиф од Скопје.

Дејности: 45.21/1, 45.21/2, 15.91, 15.98/2, 25.22, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.50, 52.12, 50.30/2, 50.10, 50.20, 50.50, 50.40/2, 51.21, 51.31, 51.38, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.54, 51.55, 51.56, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител на друштвото во внатрешни и надворешнотрговски промет е Јахија Љаџиф од Скопје (без ограничување).

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 446/2002. (12287)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1375/2002 од 28.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045330?-8-11-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за новинско-издавачка, графичка и трговска дејност ПИРИН Ванчо ДООЕЛ Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 27/32.

Основање на ДООЕЛ.

Содружник: Ванчо Меанциски од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 55.22, 55.23, 55.24, 55.25, 55.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 21.15, 21.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони складови.

Неограничени овластувања, целосна одговорност, лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет. Ванчо Меанциски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1375/2002. (12288)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 520/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044477?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Минимаркет ХАНИ - I ТП Абдула Рамадан Абдулахи ул. „Ј. Златаноски“ бр. 34, Тетово.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33.

Овластување: Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Одговорност: За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Овластено лице: Абдула Абдулахи - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 520/2002. (12290)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1560/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045511?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво на Друштвото за забавни активности, трговија и услуги О.К. ГЕ-ИМС ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Бождар Рајковиќ“ бр. 17, Скопје.

Дејности: 93.04, 50.10, 50.20, 50.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 52.74, 60.21, 60.23, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.84, 92.34, 92.71, 92.72, 36.50, 36.63.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, комисиона продажба, продажба на стока во консигнационни складишта, посредување, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој капитал.

За управител на друштвото се именува лицето Трајанос Константинос од Р. Грција кој ќе го претставува друштвото во внатрешниот и надворешниот промет.

Основачи на друштвото се следните содружници: Јане Павловски од Скопје, Трајанос Константинос од Р. Грција, Димитријадис Димитриос од Р. Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1560/2002. (12291)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1561/2002 од 5.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045512?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СКЕНДЕРИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Овчеполска“ бр. 59.

Единствен содружник е Скендер Круези од Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22,

51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 71.34, 74.12, 74.84.

Дејности на надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници, реекспорт, застапување на странски фирми и посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, продажба на стоки од консигнационен склад.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото е Скендер Круези.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1561/2002. (12292)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1596/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045547?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство и промет на земјоделски и сточарски производи ГЕН БРИД ИНЖЕНЕРИНГ ЦЕНТАР ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Вич“ бр. 28/19, Скопје.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.42, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 65.12/3, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми и правни лица.

Основачите вложуваат главница на 2.700 ЕУР или 164.600,00 ден. Основачи се Драгослав Коцевски и Арсов Илија. Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка а одговара со целокупниот свој имот.

Арсов Илија, управител со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1596/2002. (12293)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1450/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045402?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало ПИШТОЛОВ експорт импорт ДООЕЛ Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 54, Неготино.

Се организира со Изјава за основање на ДООЕЛ од 14.03.2002 година, единствен содружник е Лазе Пиштолов од Неготино.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 15.31, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.23, 51.54,

51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 61.62, 61.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.24, 52.25, 52.33, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.21, 71.31, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 70.20, 74.82, 74.84, 92.62, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт.

Истапува за свое име и за своја сметка. Одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Лазе Пиштолос - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1450/2002. (12294)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 679/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044635?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и угостителство ПАЗО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 25/1-3.

Со Изјава за основање на ДООЕЛ од 30.01.2002 година, основано е Друштво за производство, трговија и угостителство кое во правниот промет ќе настапува под фирма: Друштвото за производство, трговија и угостителство увоз-извоз ПАЗО ДООЕЛ.

Седиштето на фирмата е во Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 25/1-3.

Скратениот назив на фирмата е Друштво ПАЗО ДООЕЛ Скопје.

Основач на друштвото е Зоран Жиковски од Скопје, ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 25/1-3.

Предметот на работење на друштвото ќе се остварува преку следните дејности: 01.12/1, 01.12/2, 11.13/1, 01.13/2, 10.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 04.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и туристички услуги, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во прометот одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото е Зоран Жиковски од Скопје, кој го застапува друштвото како во надворешниот така и во внатрешниот трговски промет без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 679/2002. (12295)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1385/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската влош-

ка бр. 02045340?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ЗОДАК ДОО експорт-импорт Тетово, ул. „Г. Делчев“ бр. 198.

Основачи се Душко Коцевски од Тетово, ул. „Г. Делчев“ бр. 198 и Зорка Коцевска од Тетово, ул. „Г. Делчев“ бр. 198.

Управител е Зорка Коцевска, без ограничувања.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.91, 15.93, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 17.40, 17.54, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.24, 26.30, 26.40, 26.61, 26.64, 26.65, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.63, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 72.50, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.84, 92.32, 92.33, 92.34, 93.02, 93.05, 02.02.

Друштвото во истапува во свое име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства.

Друштвото во надворешниот промет го застапува Насер Абди, управител без ограничување.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, консигнација, комисиона продажба, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1385/2002. (12296)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1830/2002 од 16.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045781?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги АВТОРАМАСТ ДОО увоз-извоз Тетово, ул. „144“ бр. 26.

Дејности: 50, 50.1, 50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.5, 50.50, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.7, 52, 52.1, 52.11, 52.12, 52.2, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.4, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 70, 70.1, 70.11, 70.3, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара до висина на вложените средства.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Звонко Блажевски - управител на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1830/2002. (12297)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1758/2002 од 15.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045709?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и инженеринг во градежништвото ТИМ-ИНГКОМЕРЦ 2 ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Исаија Мажовски“ бр. 42/4-1, Скопје.

Основање на друштво со ограничена одговорност. Основачи на друштвото се Трајче Зафиров од Скопје, ул. „Исаија Мажовски“ бр. 42/4-1 и Ивана Зафирова, ул. „Исаија Мажовски“ бр. 42/4-1.

Седиштето на друштвото е во Скопје на ул. „Исаија Мажовски“ бр. 42/4-1.

Назив: Друштво за производство, трговија и инженеринг во градежништвото ТИМ-ИНГКОМЕРЦ 2 ДОО увоз-извоз Скопје.

Дејности: 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.27, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, 74.20/3, 74.30, 74.82, 74.84, 93.01, 93.02, откуп на сточарски и земјоделски производи, сува кожа, зеленчук, овошје, добиток, јагниња, живина, свињи, волна, јајца, шумски плодови, лековити билки, печурки, полжави, желки, водоземци, трупци, семиња, фиданки, цвеќиња, стара хартија, индустриски отпадоци и друго, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, реекспорт, посредување, комисиони работи, консигнациони работи и малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Ивана Зафирова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1758/2002. (12298)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1368/2002 од 11.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045323?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги РО-МА-КО ДОО увоз-извоз Скопје, ул. „Казанциска“ бр. 18.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 65.12/3, 71.33, 74.13, 74.40, 74.84, 93.05.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Основачи: Спасовски Иван од Скопје, ул. „Георги Скрижевски“ бр. 8-б, Спасовска Роса од Скопје, ул. „Георги Скрижевски“ бр. 8-б.

Спасовска Роса - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1368/2002. (12299)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1211/2002 од 12.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045166?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за градежништво, транспорт, производство, промет и услуги ОЛ-БО ТРЕЈД Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Мара Јосифова“ бр. 6-а, К. Вода.

Дејности: 17.40, 20.10/1, 28.11, 28.12, 29.71, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.32, 45.31, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.46, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 70.20, 71.33, 74.14, 74.40, 74.83, 74.84.

Друштвото во надворешнотрговскиот промет ќе ги извршува следните дејности: застапување на странски фирми, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, услуги во меѓународен транспорт и шпедиција, услуги во меѓународно туристичко посредување, меѓународен промет на стоки и услуги, консигнационо работење, комисионо работење и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на друштвото е Драган Стефановски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1211/2002. (12300)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 4566/2001 од 18.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02043771?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КУНА-ИМПЕКС ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „14 Мај“ бр. 32, Кавадарци

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.83, 74.84, 92.34, 65.21, 72.60, 93.02, 93.04, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Кузманов Наќо - управител без ограничување. Единствен содружник е Кузманов Наќо.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 4566/2001. (12301)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15310/99 од 26.01.2000 година, во регистарската влошка бр. 02024216?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец ТП на Авто такси ТП КЛАСИК Томе Александар Спасовски с. Сопиште, бр. 9, Сопиште.

Дејности: 60.22, 60.23, 60.24.

ТП во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Основач е Томе Спасовски од с. Сопиште.

Управител е Томе Спасовски од с. Сопиште, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1531/99. (12303)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1155/2002 од 3.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045110?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за градежништво, инженеринг, трговија и услуги ВАНКО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт, ул. „2“ бр. 78 нм.Илинден, Илинден.

Дејности: 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 50.10, 50.20, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 50.50, 55.11, 55.40, 55.52, 15.31, 15.33, 15.81/1, 20.10/1, 34.30, 45.21/1, 45.21/2, 45.45, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.10, 72.20, 74.12, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 45.11, 45.12, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција, изведување на градежни работи во странство. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Лице овластено за застапување е Јовановски Драге - управител без ограничување. Единствен содружник е Јовановски Драге.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1155/2002. (12304)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7852/98 од 22.12.1998 година, во регистарската влошка бр. 02007167?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец БОКИ ТП такси превоз Борче Круме Кралевски ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 10/2-6, Скопје.

Дејности: 60.22 такси превоз.

Управител и основач на ТП е Борче Кралевски од Скопје, ул. „Горѓи Сугаре“ бр. 10/2-6 Скопје.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7852/98. (12305)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 770/2002 од 21.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044726?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз КОТА-Т ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. „Власто Радоњанин“ бр. 16.

Дејности: 02.01, 02.02, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.21, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.73, 28.74, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22,

51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот.

Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Јовица Митевски, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 770/2002. (12306)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1563/2002 од 10.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045514?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Трговско радиодифузното друштво - оператор на кабелска мрежа С Т А Р К С ДОО ул. „Миле Кипра“ бр. 2, Куманово.

Назив: Трговско радиодифузното друштво - оператор на кабелска мрежа С Т А Р К С ДОО.

Скратен назив: С Т А Р К С ДОО.

Седиште Куманово, ул. „Миле Кипра“ бр. 2.

Основачи: Бобан Трајковски од Куманово, ул. „Миле Кипра“ бр. 2, Марјан Стојковски од Куманово, ул. „Гуро Пуцар Стари“ бр. 88 и Игор Михаиловски од Куманово, ул. „Ајдучка Чешма“ бр. 115 ги исполнуваат условите во однос на висината на основачкиот влог.

Дејности: 64.20 - телекомуникации - дистрибуција на радио и телевизиски програми преку кабелска мрежа.

Неограничени овластувања, целосна одговорност.

Управител: Бобан Трајковски - без ограничувања во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1563/2002. (12307)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1346/2002 од 9.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045301?-8-06-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, производство, промет и услуги АДЕ КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. „Стојна Стевкова“ бр. 149.

Основач на друштвото е Аднан Шабани од Скопје, ул. „Стојна Стевкова“ бр. 149.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.12/1, 01.12/2, 01.30, 15.82/1, 15.82/2, 15.98/1, 15.98/2, 18.30, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.17, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна тргови-

ја со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е лицето Аднан Шабани - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1346/2002. (12308)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 581/2002 од 26.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 020445387-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЗО-КОМПАНИ МЗ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. „Карпош“ бр. 24.

Основач е Стојков Зоранчо од Кавадарци, ул. „Карпош“ бр. 24.

Дејности: 01.11/1, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.51, 15.61, 01.30, 15.81/1, 15.91, 15.93, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.44/4, 50.30/2, 50.50, 50.30/1, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 74.84, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 55.30/2, 55.40, 55.52, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешен и НТП е Стојкова Павлина. Управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 581/2002. (12309)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 612/2002 од 26.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 014540, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија и услуги - АКВАВЕЛ - ДОО с. Велмеј, Белчишта, с. Велмеј, Бечлишта.

Седиште: с. Велмеј, Бечлишта.

Содружници: “ЗОГО“ ДООЕЛ с. Велмеј, Бечлишта, Цветкоски Гоце и Ристески Цветко со Договор од 22.04.2002 година.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.42, 24.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.30, 28.61, 28.71, 28.72, 28.75, 29.11, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.61, 32.10, 32.30, 33.10/1, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.62, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32,

45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 71.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот-полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото - управител Цветкоски Гоце.

Основната главница изнесува 9.000 евра во денарска противвредност од 549.000 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител и тоа: “ЗОГО“ ДООЕЛ с. Велмеј, Бечлишта вложува 6.000 евра, Цветкоски Гоце вложува 1.500 евра и Ристески Цветко вложува 1.500 евра.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 612/2002. (14672)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 618/2002 од 9.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014546, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија “АРТЕМИДА“ увоз-извоз, Прилеп - ДООЕЛ, Прилеп, ул. “Димче Мирчески Банарот“ бр. 13.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.24, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Снежана Петреска, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 618/02. (14673)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 664/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014592, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, инженеринг и консалтинг "ИЗЕОС" - ДООЕЛ Битола, ул. "Мавровска" бр.6.

Основање на Трговското друштво за производство, инженеринг и консалтинг ИЗЕОС - ДООЕЛ Битола, ул. "Мавровска" бр. 6, Битола.

Содружник Љупчо Чачовски од Битола. Основна главница 2.660 евра во предмети во противвредност од 164.900 денари по проценка на овластен проценител.

Дејности: 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.52, 28.71, 28.72, 29.22, 29.24, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 34.20, 34.30, 36.11, 36.12, 37.10, 37.20, 40.30, 41.00, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.18, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.46, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/2, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 80.42, 15.86, 15.87, 22.13, 22.15, 45.21/2, 51.37, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Чачовски Љупчо.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 664/2002. (14674)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 572/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014500, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговецот поединец за трговија на мало со мешовита стока Даниела Симон Јованоска ДАНДИ-ЈУНИОР Прилеп ТП Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бр. 36.

Дејности: 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка полни овластувања. Трговецот поединец во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара лично со целиот свој имот-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Трајче Крстев со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 572/2002. (14675)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 622/2002 од 30.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 014550, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и услуги МАРЛЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Круме Волнароски" бр. 15-а.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50,

45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40, 45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со целиот свој имот со кој расплага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Летка Стојоска - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 евра во противвредност од 155.000,00 денари согласно извештај за извршена проценка од судски овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 622/2002. (14676)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 660/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014588, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ-ДИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид, ул. "1-ви Мај" бр. 42.

Основање на ДООЕЛ, согласно ЗТД со акт од 29.04.2002 година.

Дејности: 45.11, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.45, 50.20, 51.31, 51.34, 52.21, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.47, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.47, 52.48, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 70.31, малограничен промет, посредување и застапување во надворешниот промет со стоки и услуги, угостителски и туристички услуги, меѓународна шпедиција, отстапување на инвестициони работи на странско лице, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на странски стоки од консигнациони складови, продажба на стоки од посебни царински продавници.

Содружник на друштвото е Трајческа Жаклина од Охрид која вложува како основна главница 158.487,00 денари.

Друштвото настапува во прометот со трети лица со полни овластувања и договара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на друштвото е Трајческа Жаклина од Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 660/2002. (14677)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 643/2002 од 09.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014571, го запиша во трговскиот регистар основањето на заштитно друштво ДООЕЛ за производство, промет и услуги увоз-извоз МИЛИНА-АЈС-заштитно друштво Прилеп, Прилеп, ул. "11-ти Октомври" бр. 104-а.

Дејности: 1.11/1, 01.21, 15.11, 15.51, 5.81/1, 5.98/2, 15.12, 17.30, 7.54/2, 18.22, 19.10, 19.30, 50.10, 50.20, 1.22/1, 50.30/1, 0.30/2, 0.30/3, 50.40/1, 0.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 1.22/2, 50.50, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 01.23, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 01.24, 51.39, 51.41, 1.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 01.25, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 2.44/1, 52.11, 01.30, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 15.13, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 2.44/2, 2.44/3, 15.20, 52.44/3, 2.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 45.32, 52.62, 52.63, 52.71, 52.74, 5.30/1, 5.30/2, 55.40,

45.33, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.40, 5.12/3, 45.34, 71.10, 92.34, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт, малограничен промет, реекспорт, агенциски услуги во транспортот, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага-полни одговорности.

Лице овластено за застапување е Јованоска Татјана.

Основната главница е 19.980 евра во противвредност 1.238.769,00.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 643/2002. (14678)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 608/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014536, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "МК АТЕЉЕ" увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ Прилеп, ул. "Марксва" бр. 194а.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.21, 01.41/3, 14.11, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.89, 22.14, 22.15, 22.31, 22.32, 22.33, 26.61, 26.66, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Орде Бошкоски, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 608/2002. (14684)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 538/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014466, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за угостителство, трговија и услуги ФАМ-МУРГ извоз-увоз ДООЕЛ Сопотница, Сопотница.

Се запишува основање на Друштво со ограничена одговорност основано од едно лице, а тоа е лицето Мурговски Вецко од Сопотница, Демир Хисар.

Друштвото ќе работи под следната фирма: Друштво за угостителство, трговија и услуги ФАМ-МУРГ извоз-увоз ДООЕЛ Сопотница.

Седиштето ќе биде во Сопотница.

Предмет на работење на Друштвото е: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.23, 60.24, 60.22, 60.21, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.72, 63.12, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.44, 51.35, 51.36, 51.37, 51.47, 51.53,

51.54, 51.55, 51.57, 45.21, 55.30/2, 65.12/3, 72.60, 15.33, 02.02, 01.41, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со СРЈ, Грција, Албанија и Бугарија.

Основачки влог на друштвото 2.500 евра во основни средства според извештај на овластен судски проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за превземените обврски одговара со целокупниот свој имот-полна одговорност.

Со друштвото ќе управува управител, а тоа е лицето Мурговски Вецко-со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 538/2002. (14685)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 659/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 01587, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за проектирање и инженеринг - ТЕКТОН - ДООЕЛ Охрид, Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 75.

Седиште: Охрид, ул. "15-ти Корпус" бр. 75.

Содружник е Иванов Илија со изјава од 7.05.2002 година.

Дејности: 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 71.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.72, откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати и слично, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони складишта на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од слободни царински продавници, реекспорт, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странски лица во Македонија.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот-полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото-управител е Иванова Валентина.

Основната главница изнесува 2.600 евра во денарска противвредност од 158.600,00 денари во предмети според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 659/2002. (14686)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 651/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014579, го запиша во трговскиот ре-

гистар основањето на Друштвото за угостителство, услуги и трговија на големо и мало КИЛИ увоз-извоз Демир Хисар, ДООЕЛ Демир Хисар, ул. "Маршал Тито" бр. 4/3.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 51.11, 51.15, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, посредување и застапување во промет со стоки и услуги, продажба на стоки од констигнациони складови на странски стоки, меѓународен транспорт на стоки и патници и меѓународна шпедиција.

Друштвото ќе работи под следниот назив: Друштво за угостителство, услуги и трговија на големо и мало КИЛИ увоз-извоз Демир Хисар, ДООЕЛ.

Седиштето ќе биде во Демир Хисар, ул. "Маршал Тито" бр. 4/3.

Основач и лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет ќе биде Жаклина Николоска од Демир Хисар, ул. "Маршал Тито" бр. 4/3.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 651/2002. (14689)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 663/2002 од 16.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014591, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги на големо и мало ЕУРОТЕХНИК увоз-извоз ДОО Битола, Битола, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 1а.

Основачи на друштвото се: Парасхос Карајанис од Харагви, Кожани, Р. Грција со број на пасош О 305127, Анна Карајанис ул. "В. Софија" бр. 29 од Птолемаида-Кожани Р. Грција со број на пасош М 630108, Блажевски Димче од Битола, нас. Карпош бр. 4-2/6, Блажевски Николче од Битола, нас. Карпош бр. 4-2/6 и Сашо Христовски од Битола, ул. "Михајло Андоновски" бр. 6/48.

Фирма: Друштво за трговија и услуги на големо и мало ЕУРОТЕХНИК увоз-извоз ДОО Битола.

Седиштето на друштвото е во Битола, на ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 1а.

Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 50.1, 50.10, 50.2, 50.20, 50.3, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.4, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.5, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, застапување на странски лица во Р. Македонија, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција и меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агенциски работи, реекспорт, продажба на стоки од констигнациони складишта, увоз-извоз на стоки и услуги во малограничен промет со сите соседни земји на Р. Македонија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е лицето Парасхос Карајанис од Харагви-Кожани, Р. Грција со пасош О 305127.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 663/2002. (14690)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 489/2002 од 16.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014417, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП на Трговецот поединец за трговија на мало Николоски Алекс Сашо БУЦКО Т.П. с. Бортино, општина Кривогаштани.

Упис на ТП Трговец поединец за трговија на мало Николоски Алекс Сашо БУЦКО Т.П. с. Бортино, општина Кривогаштани.

Основач е Николоски Алекс Сашо од с. Бортино, општина Кривогаштани.

Дејности: 52.62

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за сметка на фирмата. За своите обврските према трети лица одговара трговецот поединец лично и со целиот свој имот.

Овластен потписник е Николоски Сашо.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 489/2002. (14694)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 658/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014586, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското, услужно и производно друштво ОРТАК-КОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Арон Ароести" бр. 36.

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 51.15, 51.16, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непременбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство, изведување на градежни работи во странство, продажба на стоки од констигнациони складови на странска роба.

Во правниот промет со трети лица Трговското, услужно и производно друштво ОРТАК-КОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Арон Ароести" бр. 36, настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Управител Јордана Ортаковска од Битола, ул. "Арон Ароести" бр. 36, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 2.500 ЕУР или 152.500,00 денари во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 658/2002. (14695)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 669/2002 од 20.05.2002 година, во регистар-

ската влошка бр. 014597, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало "ЕУРО-М 2002" увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул. "Индустриска" бб.

Основач е Јонузи Мируи од с. Јагол-Осломеј.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.30, 15.51, 15.81, 15.98, 15.98/2, 20.10, 20.30, 20.40, 21.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.31, 45.3, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 74.84, 92.34, 92.40, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, посредување, застапување, претставништва, кон-сигнации, реекспорт, меѓународен транспорт, шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за преземените обврските одговара со сиот свој имот.

Овластен потписник - управител Јонузи Јетмир од с. Јагол-Осломеј.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 669/2002. (14696)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 488/2002 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014416, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, промет и услуги АКОТА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Пиринска" бр. 110.

Основање на Трговско друштво за производство, промет и услуги АКОТА увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Пиринска" бр. 110, Прилеп.

Друштвото ќе ги извршува следните дејности: 51.31, 51.32, 51.34, 51.36, 51.38, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 52.62, 55.40, 60.22, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка-полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага-полни одговорности.

Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е лицето Татјана Андоновска, Прилеп.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 488/2002. (14697)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 563/2002 од 29.04.2002 година, во регистарската влошка бр. 014491, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги "ЈАНГ" заштитно друштво ДООЕЛ Прилеп, ул. "Цане Илиоски" бр. 1, Прилеп.

Основач е Гиноски Димитрија од Прилеп, ул. "Цане Илиоски" бр. 1, Прилеп, кој внесува основачки влог од 3.000 евра по проценка.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.15, 28.11, 28.12, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.23, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.50, 51.44, 51.51, 51.61, 51.62, 51.66, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 92.61, 92.62, 92.71, 92.72, 93.01, 45.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите средства со кои располага.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка полни овластувања. Во внатрешното и надворешно трговско работење друштвото ќе го застапува Костоски Рубин, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Основање на друштво со фирма: Друштво за производство, промет и услуги ЈАНГ заштитно друштво ДООЕЛ Прилеп.

Судот по службена должност ќе го избрише уписот на основањето доколку друштвото во рок од шест месеци по извршениот упис не достави докази дека ги исполнил условите предвидени во член 9 од Законот за вработување на инвалидни лица.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 563/2002. (14698)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 617/2002 од 20.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014545, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "ЕЛИТ ЛУК" увоз-извоз Прилеп - ДООЕЛ Прилеп, ул. "Караорман" бр. 17.

Дејности: 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на патници и стоки, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Татјана Смилеска, управител на друштвото со неограничена одговорност во рамките на запишаните дејности, Прилеп.

Полни овластувања, полна одговорност.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 617/2002. (14699)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 671/2002 од 17.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014599, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија „ШКИП-ТИМИ“, ДООЕЛ с. Г. Страгомишта - Зајас.

Основач: Амдин Јонузи од с. Г. Страгомишта - Зајас.

Дејности: 01.21, 01.22/1, 01.30, 15.51, 15.81, 15.98, 15.98/2, 20.10, 20.30, 20.40, 21.22, 28.40, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.70, 74.81, 74.82, 92.34, 92.40, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, работи во надворешен трговски промет со прехранбени и непрехранбени производи, застапување, претставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт-шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Управител без ограничување е Амдин Јонузи.
Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 671/2002. (14701)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 672/02, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МАРИВИТА ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 18/31.

Се основа: Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало МАРИВИТА ДООЕЛ увоз-извоз, Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 18/31.

Основач на друштвото ќе биде Илоска Снежана, ул. „Никола Тесла“ бр. 18/31, Битола.

Основачкиот влог на друштвото ќе изнесува вкупен износ 155.550,00 денари или 2.550 евра, сметано по среден курс на Народна банка на РМ и приложено според извештај на проценител.

Дејности: Во внатрешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.89, 15.89/1, 15.89/2, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.67, 26.81, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.51, 28.52, 28.74, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.40, 31.61, 31.62, 34.30, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.33, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.70, 74.81, 74.84, 93.05, 95.00.

Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги врши следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационите складови на странски стоки, угостителски и туристички услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија, меѓународна шпедиција.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во внатрешнотрговскиот и надворешнотрговскиот промет со трети лица ќе биде: Снежана Илоска од Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 18/31, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 672/2002. (14702)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 670/2002 од 15.05.2002 година, во регистарската

влошка бр. 014598, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз „ЕУРО-КАНУНИ“ ДООЕЛ Кичево, ул. „Душан Јовески“ број 53.

Основач: Насер Канза од Кичево, ул. „Душан Јовески“ бр. 53.

Дејности: 15.81, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.47, 51.53, 51.70, 20.10, 20.30, 20.40, 01.21, 01.22/1, 01.30, 15.51, 15.98/2, 21.22, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 62.32, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.63, 55.40, 55.51, 55.30/2, 60.24, 60.21, 60.22, 60.23, 63.12, 63.30, 65.12/3, 74.11, 74.20, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.34, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување, застапување, претставништва, консигнации, реекспорт, меѓународен транспорт, шпедиција, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски во правниот промет одговара со сиот свој имот.

Управител во рамките на дејностите е Ајше Канза.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 670/2002. (14703)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 635/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014563, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија, производство и услуги ТОНИ ДИМИТАР СТОЈАНОСКИ „СКОРПИОН М-К“ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, ул. „Мише Ефтим“ бр. 25, Крушево.

Вкупниот износ на влогот е 2.500 евра или во денарска противвредност од 152.500,00 денари.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 05.01, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.81, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 20.40, 21.12, 21.21, 21.22, 21.25, 26.52, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 70.31, 71.10, 72.50, 74.12, 74.81, 74.84, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полно овластување.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со целиот свој имот со кој располага - полна одговорност.

Тони Стојаноски е управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 635/2002. (14705)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 308/2002 од 07.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 014236, го запиша во трговскиот регистар трговецот-поединец „СЕРПИЛ“ трговија на мало Џабироска Јусуф Нерѓузе ТП Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 268.

Се врши упис на трговец-поединец во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва со назив како претходно.

Основач е: Џабирска Јусуф Нерѓузе од Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 268.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43.

Во правниот промет со трети лица ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ТП одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник - Нерѓузе Џабирска.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 308/2002. (14706)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 636/2002 од 10.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 014564, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за земјоделие, производство, преработка, трговија и услуги ФИ-МАН Д.О.О. увоз-извоз Вевчани, с. Вевчани.

Основање на трговско друштво со фирма: Трговско друштво за земјоделие, производство, преработка, трговија и услуги, ФИ-МАН Д.О.О. увоз-извоз Вевчани.

Седиште: село Вевчани.

Основачи: Бебекоски Панделе од с. Вевчани, Парталоски Маријанчо од с. Вевчани и Илиески Перо од с. Вевчани.

Основачки влог: 3.800,00 евра во денарска противвредност од 231.800,00 денари во предмети.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 02.01, 02.02, 20.10, 20.52, 21.11, 21.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 28.72, 45.11, 45.21, 45.22, 45.23, 45.24, 45.34, 45.45, 51.13, 51.15, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 51.39, 51.47, 51.53, 51.70, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.46, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.40, 6.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници, работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги.

Трговското друштво во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е лицето Бошко Бебекоски.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 636/2002. (14708)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение Ст. бр. 629/96 од 30.11.1999 година заклучена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за внатрешен промет на стоки на големо и мало и угостителство, туризам, транспорт и шпедиција "НС ЕКС-ПРЕС" ДОО Скопје, кеј "Димитар Влахов" бб и жиро сметка 40100-601-261650.

По правосилноста на решението, должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24018)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 48/2002 од 22.08.2002 година отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за трговија на мало Атанасоски Милутин Нане Камелија ТП Кичево, ул. "Санде Штерјоски" бр. 9 и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (23351)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 36/2002 од 13.02.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Трговско производно услужно и издавачко друштво "БЕРОКС" Павле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 70 б, и жиро сметка 30000000965574, истата не се спроведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над должникот Трговско производно услужно и издавачко друштво "БЕРОКС" Павле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23412)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 223/2002 години од 05.06.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и промет ПРО ЕКС ЦО - увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Кочо Рацин" бр. 26, и жиро сметка 40100-601-32821 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и промет ПРО ЕКС ЦО увоз-извоз - Скопје, со седиште на ул. "Кочо Рацин" бр. 26 и жиро сметка 40100-601-32821 се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23520)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 139/2002 од 06.08.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за угостителство услуги и трговија на големо и мало ГУМЕЊА увоз-извоз Крушево ДООЕЛ, со седиште на ул. "Томе Никле" бр. 97, запишан во регистарска влошка бр. 01011806?-8-09-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 200000034171637 во Стопанска банка АД - Скопје филијала во Крушево, со основна дејност ресторани и гостилници (без соба за сместување).

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува, бидејќи должникот должел само не единствениот основач.

Од Основниот суд во Прилеп. (23564)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 14/2002, отвори стечајна постапка према должникот, Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ТИМЕ ТАМ КОМЕРЦ с. Мало Коњари, запишан во регистарска влошка 1-14187 на Окружен стопански суд во Битола со дејност поправка и одржување на друмски моторни возила со жиро сметка 41100-601-25162 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (23565)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 33/2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ЛАНГ" увоз-извоз ДОО-Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 98/4-2, со жиро сметка 40100-601-304220.

За ликвидатор се определува лицето Јовановски Зоран од Скопје, ул. "Пушкинова" бр. 17/2-12, тел. 778-166.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (23312)

Ликвидаторот Ненад Бачоски од Тетово, дипл. правник, ул. "Маршал Тито" бр. 56/7, тел. 044/333-204 запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2851/01 и влошка: 02030390?-03-000 од 05.11.2001 година објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ФРИМА-ТРЕЈД Махир и др. ДОО увоз-извоз с. Милетино, Брвеница, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23320)

Ликвидаторот Наташа Бачоска од Тетово, адвокат, ул. "Радован Цоник" бр. 8, тел. 044/333-204, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 3734/02 од 26.06.2002 во рег. влошка бр. 02042385?-3-01-000 објавува дека Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ПЕ-ЗО ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "Г.Делчев" бр. 94, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23321)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 744/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Гарден ДООЕЛ Штип и со број на жиро сметка 41400-601-29546 отворена при ЗПП Штип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23345)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 671/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Доби-трејд увоз-извоз ДООЕЛ Штип и со број на жиро сметка 200000028352510 отворена при Стопанска банка Штип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23346)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 667/02, објавува дека Јавното трговско друштво за трговија и услуги Сарај-99 Блашка Накашева и др. јтд увоз-извоз Кочани и со број на жиро сметка 41400-601-41726 отворена при ЗПП Кочани, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23347)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 670/02, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија Грамос ДОО с. Три Чешми и со број на жиро сметка 41400-601-4980 отворена при ЗПП Штип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23348)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл.екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. трег. бр. 669/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Ел-Ма увоз-извоз јтд Штип и со број на жиро сметка 41400-601-40594 отворена при ЗПП Штип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23349)

Ликвидаторот Неделков Борис од Скопје, ул. "Стрезово" бр. 26-б, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 2735/02 од 20.05.2002 година објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ПРО-ФЕСИОНАЛ Мазлум ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје, ул. "2-ра Македонска Бригада" бр. 24/3 и со број на жиро сметка 29010000015857 отворена при Тетекс банка филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23352)

Ликвидаторот Гајик Снежана од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 416/2001 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ЈО-КИ ПРОМЕТ Киро ДООЕЛ экспорт-импорт Скопје и со број на жиро сметка 40100-601-352115 отворена при ЗПП филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (23413)

Ликвидаторот Гајик Снежана од Скопје, бул. "Илинден" бр. 79/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 441/2001 објавува дека Друштвото за промет и услуги М-Г Часле ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и со

број на жиро сметка 40120-601-412501 отворена при ЗПП филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (23414)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 548/2002 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005681?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, промет и услуги Санто Комерц ДООЕЛ с. Амзабегово, Св. Николе.

Се брише Бошков Ангелчо-управител со неограничени овластувања.

Се запишува ликвидаторот Весна Милева, со неограничени овластувања.

Пречистен текст: Весна Милева, ликвидатор со неограничени овластувања од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57.

Од Основниот суд Штип во Штип. (23439)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.Трег. бр. 534/2002 од 21.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003484?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар ликвидацијата на ДООЕЛ на Друштвото за трговија ЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Борис Кидрик" бр. 21.

Се брише управителот Љубчо Колев.

Се запишува ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57.

Пречистен текст: Весна Милева, ликвидатор со неограничени овластувања и застапник во надворешно-трговскиот промет од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57.

Од Основниот суд Штип во Штип. (23440)

Основниот суд во Штип, со решението Л. бр. 169/2002 од 30.08.2002 година, отвори ликвидациона постапка над Трговското друштво за трговија, услуги и производство на големо и мало Довет-Трејд, ЈТД увоз-извоз Штип и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (23908)

По трет пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57, запишан како ликвидатор со решение П. Трег. бр. 690/2002 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за производство и трговија Алмак ЈТД, Дарко Шехтански и др. извоз-увоз Делчево, бул. "Македонија" бб, со жиро сметка бр. 200000010173061 отворена во Стопанска банка Делчево е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава и докази во два примерока.

Од ликвидаторот. (23909)

По втор пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57, тел. 380-858, запишан како ликвидатор со решение П. Трег. бр. 692/2002, објавува дека Друштвото за производство, трговија и угостителство Поли ДООЕЛ Славе, извоз-увоз Македонска Каменица, ул. "Маршал Тито" бр. 18, со жиро сметка бр. 200000007371604 при Стопанска банка Делчево е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава и докази во два примерока, а најдоцна 15 дена по третата-последна објава.

Од ликвидаторот. (23910)

По трет пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57, тел. 380-858, запишан како ликвидатор со решение П. Трег. бр. 478/2002, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Манор Илиев Марјанчо и др. ЈТД, Виница, ул. "Крушевска Република" бр. 44, со жиро сметка бр. 40401-601-47777 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава и докази во два примерока.

Од ликвидаторот. (23911)

Ликвидаторот Лидија Николова од Штип, ул. "Енгелсова" бр. 7/14, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип со решение П. Трег. бр. 686/2002 објавува дека Друштвото за производство, трговија, услуги и увоз-извоз "Колин комерц" ДООЕЛ Штип, со жиро сметка бр. 200000035795708 отворена при Стопанска банка АД Скопје гф Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23912)

Ликвидаторот Соколовска Тетјана од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 4239/2002, објавува дека Друштвото за промет и услуги МИМИ-ПРОМЕТ Лидија ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште во Скопје, ул. "Гоце Делчев" бр. 24, с. Стајковци и со жиро сметка бр. 40110-601-266823 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23723)

Ликвидаторот Ацо Дамчевски од Скопје, ул. "Дрезденска" бр. 15-1/9, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3052/2002 објавува дека Друштвото за трговија и услуги ДАРКО КОМЕРЦ мецит ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Торги Поп Христов" бр. 9/2-5, со жиро сметка бр. 300000001128728 отворена при ЗПП Филијала Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (23735)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3001/02 од 04.06.02 година, објавува дека Друштвото за трговија, услуги и производство ДАВАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Илинден населба

Дрма - Илинден, со жиро сметка 300 000 000 907 2727 при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23418)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3553/02 од 04.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производство и промет на големо и мало во земјата и странство ФУГА Драган и др. ДОО експорт импорт Скопје со седиште на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 23 и жиро сметка 300 000 000 340 021 депонент при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23419)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3939/02 од 22.07.02 година, објавува дека Друштвото за производство, промет, посредување и услуги МСФ ДООЕЛ увоз извоз Скопје со седиште на ул. „Зеф Љуш Марку“ бр. 19 и жиро сметка 300 000 000 551 287 депонент при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23420)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 4043/02 од 08.07.02 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз извоз с. Ржаничино општина Петровец со седиште на ул. „А. Василевски“ бр. 6-а и жиро сметка 200 000 023 339 356 депонент при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23421)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3940/02, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги АРТИЗ ДООЕЛ увоз извоз, Скопје со седиште на ул. „Васил Главинов“ бр. 3-1 и жиро сметка 2000 000 990 077 684 депонент при Стопанска банка а.д. Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до

ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23422)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3208/02 од 04.06.02 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија и транспорт БУШИ Љусјани и други ДОО увоз извоз Скопје, ул. „Дижонска“ бр. 13-10, со жиро сметка 40100-601-422055 при Агенција за блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23423)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. „Јане Сандански“ бр. 50-3-4 запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3457/02 од 14.06.2002 година, објавува дека Друштвото за промет на големо и мало КОНВОЈ ИМПЕКС Искра ДООЕЛ увоз извоз Скопје, ул. „Мексичка“ бр. 16 со жиро сметка 300 000 000 270 763 при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (23424)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава нива 2 класа во м.в. „Село“ во површина од 703 м², устроена под КП. бр. 1485/2 и заведена во Имотен лист број 1647 за КО Долно Оризари; нива 2 класа во м.в. „Село“ во површина од 664 м², со помошен објект во површина од 36 м² устроени под КП. бр. 1485/1 и заведени во Имотен лист број 1110 за КО Долно Оризари, сопственост на Горги Јотевски од Битола, за вкупна продажна цена од 70.000 денари.

Се повикуваат сопствениците на парцелите кои граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до колку се заинтересирани, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Луиза Христова, Безистен локал број 14, Битола. (23652)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 1613 ливада од 3 класа на м.в. „Пропадиште“ во површина од 4179 м² запишана во П.Л. бр. 348 за К.О. Неготино, сопственост на Османи в.д. Екрем Хирмелек, Ебиби Осман и Османи Екрем Зени сите од с. Неготино, Полошко за купопродажна цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се

изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (23653)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 1/2 идеален дел од К.П. бр. 50/3-8 градина од 4 класа и овошна градина од 5 класа на м.в. "Гладници" која целата е во површина од 3400 м², а продавачот на лице место ја продава површината од 1500 м² запишана во П.Л. бр. 811 за К.О. Галате сопственост на Хасипи Хасип Ружди од с. Врапчиште и 1/2 идеален дел од К.П. бр. 50/2-8 нива од 5 класа на м.в. "Гладници" која целата е во површина од 3550 м², а продавачот на лице место ја продава површината од 1500 м² запишана во П.Л. бр. 453 за К.О. Галате сопственост на Елези Муса Ахмет од с. Врапчиште (на лице место и двете парцели што се нудат за продажба претставуваат посебна одвоена целина) за купопродажна цена од 520.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (23653)

Се продава земјоделско земјиште и тоа дел од К.П. бр. 2/2-6 градина од 3 класа на м.в. "Ограда" која целата е во површина од 1050 м², а продавачот на лице место ја продава површината од 800 м² (одвоена целина) запишана во П.Л. бр. 923 за К.О. Галате сопственост на Велији Рамије, Велији Семиха и Велији Амети сите од с. Врапчиште за купопродажна цена од 210.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (23654)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 3/6 идеален дел од К.П. бр. 13/51-1 нива од 5 класа на м.в. "Под Нов Пат" во површина од 2980 м², запишана во П.Л. бр. 1423 за К.О. Неготино, сопственост на Мемеди Исмаилаки Фети, Мемеди Исмаилаки Пајазит и Мемеди Исмаилаки Буранедин сите од с. Дебреше за купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (23655)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП. бр. 1354-4-14 нива од 3 класа на м.в. "Ограда" во површина од 1391 м² запишана во П.Л. бр. 54 за К.О. Врапчиште, сопственост на Реџепа Талат и Реџепа Бардул двајцата од с. Врапчиште и цела КП. бр. 1355-4-14 нива од 3 класа на м.в. "Ограда" во површина од 1501 м² запишана во П.Л. бр. 52 за К.О. Врапчиште, сопственост на Реџепа Џулнехар од с. Врапчиште (на лице место претставува една целина) за купопродажна цена од 230.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998), имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј. "Братство" бр. 5-А. (23656)

Се продава нива на КП 3302, во МВ "М.Јачковец", класа 7 во површина од 7533 м² заведена во Имотен лист бр. 900 за КО Дреново, издаден од ДЗГР - Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Малинковски Манчо Илија од Кавадарци, ул. "Моша Пијаде" бр. 23/2-13, за купопродажна цена од 6.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (23097)

Се врши продажба на градежно неизградено земјиште во Скопје, построено на КО Маџари, на КП 362/26, м.в. "Село", во површина од 712 м², за цена од 400,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик Тасевска Стојна.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77 б. (23340)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива на КП. бр. 1960/1 во м.в. "Тополка" класа 2 во површина од 2200 м² заведена во Имотен лист број 497 за КО Варош, за цена од 55.000,00 денари, сопственост на Ангулеска Блага од Прилеп, ул. "Мице Козар" бр. 15 Б.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведена парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македо-

нија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. “Сотка Горѓиоски“ бб. (23350)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопствениците Шопкиќ Александар и Шопински Зоран нудат на продажба нива 3 класа вкупно 300 м² устроена на КП 1942 план 18, скица 51, во м.в. “Калемджијева Чешма“, запишана во ПЛ 96 за КО Бањани, под следните услови:

Недвижноста продавачите ја нудат за вкупна цена од 25.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудувачите, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадиновска, ул. “Џон Кенеди“ бб, Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (23415)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Илинден, на КП 2449, на м.в. “Млака“, нива 4 класа, во површина од 12220 м² за цена од 500,00 денари за метар квадратен, на која е сопственик Миланова Надежда.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. “Антон Попов“ бр. 77 б. (23431)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тремник. Парцела број 293/2 во место викано “Вардар“ нива со површина од 2023 м² во Катастарска општина Тремник. Сопственост на Блажовски Горѓи од Скопје, ул. “Вардарска“ бр. 38, цена на продажба 20.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. “Маршал Тито“ бр. 138. (23569)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 378/4261 идеален дел на КП бр. 784, в.м. “Калница“, кл. 4 со вкупна површина од 4261 м² за цена од 10.000 денари заведено во Имотен лист број 2341 КО Ваташа сопственост на Боро Пендев од с. Ваташа, ул. “Васил Х. Јорданов“ бр. 8.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на

ул. “7-ми Септември“ бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (23570)

Се врши размена на земјоделско земјиште. КО “Возарци“, КП бр. 671, дел 3, план 004, скица 007, викано место “Црешново“, катастарска култура 14100 лозје, класа 5, со вкупна површина од 1.050 м², сопственост на Стојан Мишев од с. Возарци, Кавадарци, и КО “Дреново“, КП бр. 581, дел 1, план 004, скица 005, викано место “Бегово поле“, катастарска култура 14100 лозје, класа 1, со вкупна површина од 530 м² и КО “Дреново“, КП бр. 581, дел 3, план 004, скица 005, викано место “Бегово поле“, катастарска култура 12000 градина, класа 1, со вкупна површина од 390 м² сопственост на Горѓи Мишов од с. Возарци, Кавадарци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се разменува, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (23571)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива на КП. бр. 1082/8 во м.в. “Копачина“ класа 2 во површина од 6074 м² заведена на Поседовен лист број 236 за КО Лажани, за цена од 110.000,00 денари, сопственост на Ивановски Зоран од с. Лажани, Прилеп, Ивановски Трајче ул. “Горкачка“ бб, Македонски Брод и Ивановски Цветолик од Прилеп, ул. “Јоска Јорданоски“ бр. 134.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. “Сотка Горѓиоски“ бб. (23572)

Се продава земјоделско земјиште КО “Сопот“, КП. бр. 2882/2, план 12, скица 584, место викано “Веселова Падина“, култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 4.150 м², сопственост на Блага Гелева ул. “Охридска“ бр. 45, Кавадарци, евидентирано на Поседовен лист бр. 998 издаден од Државен завод за геодетски работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 80.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. “Блажо Алексов“ бб, Кавадарци. (23577)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште на К.П. бр. 6407, план 026, скица 097, м.в. “Круме Волнарски“, култура нива, класа 2, површина од 287м², КО Прилеп, сопственост на Велевски Методија Љубомир, ул. “Партизански одреди“ бр. 127/40, Скопје.

Купопродажната цена на горе наведениот имот изнесува 124.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на и депонирањето на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев", зграда Македонија, локал 14. (23900)

Се продава нива на К.П. бр. 7728, дел 2, план 014, скица 014, во м.в. "Глувчовец", класа 5, со површина од 309м², во КО Кавадарци 1 вон, заведена во имотен лист бр. 197 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Јанков Радо Златко од Кавадарци, ул. "Ресавска" бр. 13, за купопродажна цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојановска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (23901)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Инциково, на К.П. бр. 74, на м.в. "Геран" ниви 3 класа, со површина од 3050 м², за цена од 300,00 денари за метар квадратен, на која се сопственици Кралевски Горан, Горѓиевски Стојан и Горѓиевски Петре.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77 б. (23710)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 493/5, во КО Волково, м.в. "Орлојчиња", нива втора класа, со вкупна површина од 2726м², според ПЛ бр. 1523, сопственост на Делевска Роксанда и К.П. бр. 493/6 во КО Волково, м.в. "Орлојчиња", нива втора класа, со вкупна површина од 2766м², сопственост на Цветковиќ Јагода, Душиќевски Љупчо и Панчевска Јулијана од Скопје, според ПЛ бр. 1038 на КО Волково, за цена од 450,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (23730)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1481829/00 издаден од СВР-Скопје на име Елмази Беглије, ул. "Б. Вељановски" бр. 80, Гостивар. (23582)

Пасош бр. 1481826/00 издаден од СВР-Гостивар на име Елмази Меритон, ул. "Б. Вељановски" бр. 80, Гостивар. (23584)

Пасош бр. 1481828/00 издаден од СВР-Гостивар на име Елмази Миранда, ул. "Б. Вељановски" бр. 80, Гостивар. (23585)

Пасош бр. 1168182/99 издаден од СВР-Гостивар на име Елмази Земри, ул. "Б. Вељановски" бр. 80, Гостивар. (23586)

Пасош бр. 1328446/99 издаден од СВР-Скопје на име Орхан Сулејман, ул. "Радослав Петковски" бр. 4-а, Скопје. (23589)

Пасош бр. 1634776 издаден од СВР-Тетово на име Стојановски Зоран, ул. "Б. Тоска" бр. 37/17, Тетово. (23591)

Пасош бр. 1449932/00 издаден од СВР-Скопје на име Васко Пачемски, ул. "Дете Татуличе" бр. 5-а, Скопје. (23599)

Пасош бр. 1513044 издаден од СВР-Скопје на име Томе Трајковски, ул. "Г. Казепов" бр. 11, Скопје. (23607)

Пасош бр. 1399257 издаден од СВР-Скопје на име Тасиќ Станислав, бул. "АСНОМ" бр. 42/66, Скопје. (23617)

Пасош бр. 1353140 издаден од СВР-Скопје на име Дритон Муљали, ул. "11" бр. 6, с. Сингелиќ, Скопје. (23620)

Пасош бр. 1477768 издаден од СВР-Куманово на име Јашари Рујаје, с. Ваксинце, Куманово. (23632)

Пасош бр. 1693873 издаден од СВР-Скопје на име Јаја Бесим, с. Студеничани, Скопје. (23634)

Пасош бр. 1358511 на име Тасков Гроздан, ул. "Солидарност" бр. 99, Штип. (23636)

Пасош бр. 1545969 на име Јакупи Земиле, с. Г. Строгомиште, Кичево. (23639)

Пасош бр. 588327 на име Мемеди Рамиза, ул. "Јане Сандаски" бр. 35, Тетово. (23642)

Пасош бр. 876640/96 издаден од СВР-Скопје на име Хајдар Сулејман, ул. "Че Гевара" бр. 77, Скопје. (23645)

Пасош бр. 1413527 издаден од СВР-Скопје на име Зоран Јовевски, ул. "31" бр. 15, Волково, Скопје. (23649)

Пасош бр. 1328378/99 издаден од СВР-Скопје на име Рамадан Реџеми, с. Грчец, Скопје. (23651)

Пасош бр. 1112458 на име Абдулаи Неим, с. Крани, Ресен. (22900)

Пасош бр. 0729564 на име Ивановски Митко, ул. "Димче Дабовски" бр. 11, Прилеп. (21703)

Пасош бр. 765370/95 издаден од СВР-Скопје на име Цвета Гудимановска, ул. "Томе Пуре" бр. 16, Скопје. (23717)

Пасош бр. 1107569 издаден од СВР-Скопје на име Шкиљевиќ Михајло, ул. "Рузвелтова" бр. 2/19, Скопје. (23724)

Пасош бр. 1274034 издаден од СВР-Скопје на име Боско Софија, бул. "Ј. Сандански" бр. 76/31, Скопје. (23767)

Пасош бр. 1122776/98 издаден од СВР-Скопје на име Чочова Ели, ул. "Шидска" бр. 12/1-12, Скопје. (23779)

Пасош бр. 1292044 издаден од СВР-Скопје на име Арбен Реба, ул. "Јуба Ивановиќ" бр. 42/4-2, Скопје. (23835)

Пасош бр. 1085346 на име Коруноски Владимир, ул. "Г. Делчев" бр. 109, Прилеп. (23836)

Пасош бр. 37725 на име Мустафа Афиф, с. Корошишта, Струга. (23837)

Пасош бр. 80423 на име Мустафа Шехрије, с. Корошишта, Струга. (23838)

Пасош бр. 1221739 на име Велиоски Агим, Струга. (23843)

Пасош бр. 1041764 на име Кадриа Бедри, с. Вешала, Тетово. (23846)

Пасош бр. 0418896/94 издаден од СВР-Куманово на име Стефановски Енвер, ул. "Средорек" бр. 17, Куманово. (23913)

Пасош бр. 1197394 издаден од СВР-Тетово на име Нури Абази, с. Ново Село 2, Тетово. (23962)

Пасош бр. 47844 издаден од СВР-Тетово на име Неваип Амети, ул. "Благој Тоска" бр. 298, Тетово. (23963)

Пасош бр. 0159419 издаден од СВР-Скопје на име Гајдов Никола, ул. "Душан Тасковик" бр. 42-1/3, Скопје. (23964)

Пасош бр. 1419325 издаден од СВР-Скопје на име Каљиси Љумрби, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 42, Скопје. (23965)

Пасош бр. 911617 на име Кимова Мара, ул. "Б. Крајгер" бр. 10/2, Штип. (23967)

Пасош бр. 1211044 издаден од СВР-Скопје на име Стојановски Благоја, ул. "Борка Талевски" бр. 26- 8/21, Скопје. (23968)

Пасош бр. 1655887 на име Јовев Живко, с. Муртино бр. 341, Струмица. (23969)

Пасош бр. 1050525 на име Станојковиќ Игор, с. Селемли, Гевгелија. (23970)

Пасош бр. 1054541 на име Стојанов Стојанчо, ул. "Ристо Калов" бр. 3, Нови Дојран, Гевгелија. (23971)

Пасош бр. 1131910 на име Хава Мифтари, ул. "Ј. Златановски" бр. 112, Тетово. (23973)

Пасош бр. 1412320 на име Дурак Раиме, с. Коцаџик, Дебар. (23974)

Пасош бр. 008947 на име Реџеп Торте, Дебар. (23975)

Пасош бр. 1390834 на име Ертан Лиманоски, Дебар. (23976)

Пасош бр. 1526254 на име Валон Селими, Гостивар. (23977)

Пасош бр. 1733400 на име Марјан Михајлов, ул. "Страшо Пинџур" бр. 16, Кочани. (23998)

Пасош бр. 1320694 на име Наџаку Аким, с. Ливада, Струга. (24010)

Пасош бр. 1274843 на име Жежовски Кирчо, с. Разловце, Делчево. (23365)

Пасош бр. 1248677/99 издаден од СВР-Тетово на име Шабани Муртезан, ул. "146" бр. 121, Тетово. (24009)

Пасош бр. 379772/94 издаден од СВР-Гостивар на име Ејуп Даути, ул. "Н. Парапунов" бр.70, Гостивар. (24013)

Пасош бр. 025411/93 издаден од СВР-Тетово на име Адеми Меџаит, с. Г. Речица, Тетово. (24014)

Пасош бр. 1395177 издаден од СВР-Скопје на име Марџиев Љупчо, ул. "512" бр. 40, Скопје. (24032)

Пасош бр. 1415683/00 издаден од СВР-Скопје на име Милошевски Жифко, ул. "М. Митевски" бр. 9/6-15, Скопје. (24037)

Пасош бр. 1448038/00 издаден од СВР-Скопје на име Милошевска Марина, ул. "М. Митевски" бр. 9/6-15, Скопје. (24039)

Пасош бр. 1377178/00 издаден од СВР-Скопје на име Артан Абаз, ул. "Серава" бр. 41/256, Скопје. (24045)

Пасош бр. 874964/96 издаден од СВР-Скопје на име Мереме Пајазити, ул. "П. Лумумба" бр. 10/3, Скопје. (24051)

Пасош бр. 0729496 на име Шиклески Тотко, с. Витолишта, Прилеп. (24057)

Пасош бр. 1345988/00 издаден од СВР-Велес на име Ашим Мусов, с. Сливник, Велес. (24063)

Пасош бр. 1104761 на име Андонова Елисавета, с. Колешино бр. 53, Тумица. (24066)

Чекови од тековна сметка бр. 11888486 со бр. 00170-00650026 и од бр. 0014001023706 до бр. 0014001023709 издадени од Комерцијална банка на име Тасиќ Станислав, Скопје. (23618)

Чекови од тековна сметка бр.11996679 од бр. 1779252 до бр.1779259 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Симоска Силвана, Скопје. (23664)

Чекови од тековна сметка бр. 10644421 од бр. 00160-00403212 до бр. 0016000403241 издадени од Комерцијална банка на име Брнзевски Звонко, Скопје. (23937)

Работна книшка на име Јовановска Ленче, Скопје. (23580)

Работна книшка на име Азири Фљорим, с. Оризаре, Куманово. (23590)

Работна книшка на име Митре Тасков, Кочани. (23596)

Работна книшка на име Павлов Драган, Злетово, Пробиштип. (23600)

Работна книшка на име Митевска Гордана, Пробиштип. (23604)

Работна книшка на име Горгиев Стојанче, ул. "Радански Паг" бр. 142, Штип. (23606)

Работна книшка на име Горгиев Стојче, ул. "Плачковица" бр. 167, Радовиш. (23608)

Работна книшка на име Митрова Мери, ул. "Н. Карев" бр. 43, Гевгелија. (23610)

Работна книшка на име Тренески Сашо, ул. "К. Јосифовски" бр. 130-А, Прилеп. (23615)

Работна книшка на име Ибрахими Теута, ул. "М. Енглес" бр. 22/6, Струга. (23626)

Работна книшка на име Илиевски Зоран, Кичево. (23627)

Работна книшка на име Спироска Љуба, Тетово. (23629)

Работна книшка на име Ристовска Јасминка, Скопје. (23643)

Работна книшка на име Хаџиски Митко, Скопје. (23644)

Работна книшка на име Бобан Атанасовски, Скопје. (23697)

Работна книшка на име Милошевска Стојчева Светлана, Скопје. (23718)

Работна книшка на име Зекир Назим, с. Јурумлери, Скопје. (23720)

Работна книшка на име Спасовска Тања, Скопје. (23728)

Работна книшка на име Руфат Емини, с. Арачиново, Скопје. (23731)

Работна книшка на име Илиев Љупчо, Делчево. (23750)

Работна книшка на име Нежља Хасан, ул. "Желез. Станица" бр. 1, Куманово. (23756)

Работна книшка на име Величковски Ратко, с. Челопек, Куманово. (23763)

Работна книшка на име Кантуров Мехмед, с. Црник, Берово. (23772)

Работна книшка на име Томислав Анев, с. Ранченци, Св. Николе. (23776)

Работна книшка на име Благојче Златев, бул. "ЈНА" бр. 32/16, Штип. (23778)

Работна книшка на име Јанакиевиќ Благојка, ул. "В. Назор" бр. 184, Велес. (23781)

Работна книшка на име Авдија Јашароска, ул. "Ѓуро Салај" бр. 29, Прилеп. (23782)

Работна книшка на име Самарџиоски Томислав, с. Кадино Село, Прилеп. (23783)

Работна книшка на име Искра Тодоровска, Скопје. (23788)

Работна книшка на име Наумоски Гоце, ул. "Точила" бр. 2/11-Д1, Прилеп. (23789)

Работна книшка на име Саторова Ѓулај, ул. "М. Трајчев" бр. 25, Ресен. (23795)

Работна книшка на име Симоски Јовица, с. Д. Седларе, Тетово. (23807)

Работна книшка на име Стипцаров Борис, Скопје. (23814)

Работна книшка на име Златко Лакордов, Скопје. (23890)

- Работна книшка на име Амети Ханифе, Тетово. (23914)
 Работна книшка на име Афет Сулејмани, Скопје. (23917)
- Работна книшка на име Доко Илбер, ул. "Д. Војвода" бр. 79, Охрид. (23918)
 Работна книшка на име Климоска Татјана, Охрид. (23919)
- Работна книшка на име Владимир Чингаровски, Скопје. (23920)
 Работна книшка на име Атанасовски Маријан, ул. "30-ти Јули" бр. 40, Куманово. (23922)
- Работна книшка на име Хоџиќ Неџат, Скопје. (23926)
 Работна книшка на име Зорка Таневска, ул. "Г. Петров" бр. 7-А, Куманово. (23927)
- Работна книшка на име Бранко Стоименов, с. Теранци, Кочани. (23932)
 Работна книшка на име Сашо Стоилков, ул. "Пиринска" бр. 75-Д/6, Штип. (23938)
- Работна книшка на име Трајче Андоновски, с. Лисиче, Велес. (23942)
 Работна книшка на име Темелкоски Ицко, ул. "К. Крестески" бр. 25, Прилеп. (23946)
- Работна книшка на име Маркоски Драган, Тетово. (23979)
 Работна книшка на име Абазы Назиф, Скопје. (24019)
- Работна книшка на име Лазаревски Добре, ул. "Студенска" бр. 15, Битола. (24020)
 Работна книшка на име Шабани Музафер, с. Опае, Куманово. (24028)
- Работна книшка на име Сулимани Уљуси, с. Лопате, Куманово. (24029)
 Работна книшка на име Тома Цветановски, Куманово. (24030)
- Работна книшка на име Јанкулов Трајчо, Веница. (24031)
 Работна книшка на име Асан Мемедов, Веница. (24033)
- Работна книшка на име Сандева Магдалена, Кочани. (24035)
 Работна книшка на име Лилјана Белчева Јаќимовска, Гевгелија. (24038)
- Работна книшка на име Милошева Јасминка, ул. "Енгелсова" бр. 5/25, Велес. (24046)
 Работна книшка на име Сулеманоска Цасмина, ул. "Н. Карев" бр. 37, Прилеп. (24048)
- Работна книшка на име Гзим Селмани, с. Глоги, Тетово. (24053)
 Работна книшка на име Латифи Зенуни, с. Групчин, Тетово. (24054)
- Работна книшка на име Мухарем Етеми, Тетово. (24055)
 Работна книшка на име Илиевска Рајна, Скопје. (24061)
- Воена книшка на име Вучев Тони, с. Дорфулија, Св. Николе. (23936)
 Свидетелства на име Хамиле Фазљиќ, Тетово. (23583)
 Свидетелство од 2 година на име Станоевска Христина, Крива Паланка. (23588)
 Свидетелство на име Стојановски Сашко, Мак. Каменица. (23594)
 Свидетелство на име Спасков Стојанчо, Кочани. (23597)
 Свидетелство на име Илиев Иван, Кочани. (23598)
- Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение издадени од ОУ "Кирил и Методи"-Злетово на име Драганов Драганчо, Злетово, Пробиштип. (23601)
 Свидетелство од 6 одделение на име Илиев Здравко, Радовиш. (23609)
 Свидетелство на име Цвета Димова, Велес. (23611)
- Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Исмаилоски Џемаил, с. Дебреште, Прилеп. (23612)
 Свидетелство на име Салиевски Али, с. Кишава, Битола. (23623)
 Свидетелство на име Мемиши Исмаил, с. Чифлик, Тетово. (23628)
 Свидетелство од 8 одделение на име Арбен Хота, Тетово. (23631)
 Свидетелство на име Керим Јаја, Скопје. (23633)
 Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Рамизе Али, с. Слатина, Тетово. (23635)
 Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година од земјоделско училиште и диплома издадени од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Ивановски Кристијан, ул. "11 Октомври" бр. 76, Ресен. (23647)
 Свидетелство од 5 и 6 одделение на име Бари Алчевски, Ресен. (22915)
 Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ Трајко Андреев" на име Тодор Јованов, Велес. (23648)
 Свидетелство за 4 одделение издадено од ОУ "26-ти Јули"-Скопје на име Али Ерсан, Скопје. (23659)
 Свидетелство од 8 одделение на име Нежља Хасан, Куманово. (23752)
 Свидетелство на име Џеват Весели, Куманово. (23770)
 Свидетелство од 7 одделение на име Венцо Ангелов, Берово. (23771)
 Свидетелство од 6 одделение на име Атанасовска Благица, Мак. Каменица. (23774)
 Свидетелство на име Стојче Наумов, Св. Николе. (23775)
 Свидетелство на име Васева Виолета, с. Подареш, Радовиш. (23780)
 Свидетелство од 2 година гимназија на име Амдеоски Невзат, Мак. Брод. (23792)
 Свидетелство на име Ивановски Благој, Демир Хисар. (23796)
- Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Хасим Мустафи, Гостивар. (23798)
 Свидетелство на име Бајрами Фисник, с. Порој, Тетово. (23799)
 Свидетелство од 6 одделение на име Јусуфи Љутви, с. Чолопек, Тетово. (23800)
 Свидетелство на име Елези Рамадан, с. Каменјане, Тетово. (23804)
 Свидетелство на име Елези Бесир, Тетово. (23805)
 Свидетелство на име Артон Неџати, Тетово. (23809)
 Свидетелство на име Хава Сулејмани, Тетово. (23820)
 Свидетелство од 2 година гимназија издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Принзевска Весна, с. Царев Двор, Ресен. (23822)
 Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Африм Бајрами, Скопје. (23847)
 Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Барлил Дестани, с. Лојане, Куманово. (23849)
 Свидетелство од 6 одделение издадено од ОУ "Аврам Писевски"-с. Бардовци-Скопје на име Мерца Санти, Скопје. (23899)
 Свидетелство од 8 одделение на име Ласте Симоновски, с. Стајковци, Скопје. (23915)
 Свидетелство на име Максутоски Менсур, Струга. (23916)
- Свидетелство од 5 одделение на име Агрон Османи, Куманово. (23924)
 Свидетелство на име Аргировска Катерина, Куманово. (23925)
 Свидетелство на име Тодоровски Елвис, Св. Николе. (23934)

- Свидетелство за 2 година издадено од гимназијата "Никола Карев" на име Ангелова Маја, Скопје. (23935)
- Свидетелство од 8 одделение на име Маил Бекиров, Радовиш. (23939)
- Свидетелство за 4 степен на име Василеска Богде, Прилеп. (23944)
- Свидетелство од 8 одделение на име Анаќиеска Стојна, с. Галичани, Прилеп. (23947)
- Свидетелство од 8 одделение на име Горанче Димитровски, Битола. (23948)
- Свидетелство на име Ајроска Мајла, с. Пласница, Мак. Брод. (23955)
- Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Шаини Аднан, с. Беловиште, Гостивар. (23957)
- Свидетелства од 5 и 7 одделение на име Назиф Нухиу, с. Порој, Тетово. (23958)
- Свидетелство на име Милчевски Кирчо, ул. "В. Влаховиќ" бр. 8, Делчево. (23959)
- Свидетелство на име Таироска Елида, Струга. (24021)
- Свидетелство на име Синаноска Расида, Струга. (24022)
- Свидетелства од 1, 2 и 3 година техничко училиште на име Бељули Раман, ул. "Б. Шабани" бр. 26-А, Куманово. (24023)
- Свидетелство од 4 одделение на име Јоакимовска Загорка, Крива Паланка. (24024)
- Свидетелство од 8 одделение на име Саљији Фатмир, с. Гошинце, Куманово. (24025)
- Свидетелство од 8 одделение на име Саљији Назифе, с. Гошинце, Куманово. (24026)
- Свидетелства од 5 и 6 одделение на име Ристов Даниел, Кочани. (24034)
- Свидетелство и диплома на име Вида Тошева, Штип. (24036)
- Свидетелство од 8 одделение на име Конева Трајанка, с. Бистренци, Неготино. (24040)
- Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Ивица Станиќ, с. Бистренци, Неготино. (24041)
- Свидетелство на име Беќирова Неврије, Велес. (24042)
- Свидетелство на име Тодорова Маја, Велес. (24043)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од с. Арнакија на име Ибиши Бисим, с. Арнакија, Скопје. (24044)
- Свидетелство од трети степен на име Дукоски Зоран, с. Требино, Мак. Брод. (24052)
- Свидетелство на име Цако Ѓулизар, Гостивар. (24059)
- Свидетелства за 1 и 4 година издадени од СПУ "Елиси Поповски Марко"-Скопје на име Милошевски Петар, Скопје. (24064)
- Индекс бр. 14754 издаден од Машински факултет на име Кујтим Шабани, Скопје. (23640)
- Индекс бр. 43987 издаден од Економски Факултет-Скопје на име Николоски Горан, Скопје. (23650)
- Диплома издадена од ДМУ "8 Септември"-Скопје на име Јовановски Гоце, с. Крсоар, Битола. (23592)
- Диплома на име Малинова Мирјана, Пробиштип. (23605)
- Диплома на име Димеска Даниела, ул. "К. Јосифоски" бр. 11/14, Прилеп. (23614)
- Диплома за средно образование на име Станкоска Елиза, ул. "Круме Волнароски" бр. 23-А, Прилеп. (23619)
- Диплома за 4 година гимназија на име Игор Галабовски, ул. "Ѓ. Петров" бр. 7, Делчево. (23773)
- Диплома на име Мерсели Лумтурије, ул. "Ѓ. Петров" бр. 39/1, Тетово. (23802)
- Диплома на име Хава Сулејмани, Тетово. (23821)
- Диплома издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Митровски Славчо, Скопје. (23898)
- Диплома за средно образование на име Страторски Горанчо, с. Русиново, Берово. (23930)
- Диплома на име Станојковски Маријан, ул. "В. Влаховиќ" бр. 4/14, Св. Николе. (23933)
- Диплома од гимназија на име Гусаќоска Александра, ул. "М. Козар" бр. 44, Прилеп. (23945)
- Диплома на име Аврамоска Златко, Гостивар. (23956)
- Диплома издадена од "Гоце Делчев" на име Крстевска Александра, ул. "Октомвриска Револуција" бр. 4, Куманово. (24027)
- Здравствена книшка на име Здравко Симеонов, с. Блатец, Винаца. (23593)
- Здравствена книшка на име Митковски Љубиша, Пробиштип. (23602)
- Здравствена книшка на име Ангеловски Кире, Пробиштип. (23603)
- Здравствена книшка на име Алексовски Мартин, Битола. (23624)
- Здравствена книшка на име Горгиевски Златко, Битола. (23625)
- Здравствена книшка на име Ванески Дарко, Битола. (23646)
- Здравствена книшка на име Фетаковиќ Асмир, Крушево. (23790)
- Здравствена книшка на име Кире Христовски, Битола. (23797)
- Здравствена книшка на име Јовановски Александар, Битола. (23921)
- Здравствена книшка на име Џеран Дестанова, Велес. (23940)
- Здравствена книшка на име Шаќирова Мирјана, Велес. (23941)
- Здравствена книшка на име Гошевски Христијан, Велес. (23943)
- Здравствена книшка на име Укалоска Ајтен, Битола. (23949)
- Здравствена книшка на име Јанкуловски Пеце, Битола. (23950)
- Здравствена книшка на име Михајловски Антонио, Битола. (23951)
- Здравствена книшка на име Османов Иљас, Битола. (23952)
- Здравствена книшка на име Османова Рахела, Битола. (23953)
- Здравствена книшка на име Османова Севдије, Битола. (23954)
- Здравствена книшка на име Марија Малинајдовска, Битола. (24050)
- Дипломатска карта бр. 78/2002 издадена од Министерство за Надворешни Работи-Скопје на име Стефан Летиќ, САД. (23613)
- Даночна картичка бр. 4030991250027 издадена од Управа за приходи Скопје на име Мики Пром, Скопје. (23581)
- Даночна картичка бр. 4030000411362 издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Здружение за изградба на црквата "Св. Атанасие"-Ѓ. Петров, Скопје. (23595)
- Даночна картичка бр. 4030001406508 издадена од УЈП на име КЕТЕР ДООЕЛ, Скопје. (23630)
- Даночна картичка бр. 4029001121742 издадена од Управа за приходи-Штип на име "Колибри" Баха ДООЕЛ, Штип. (23764)
- Даночна картичка бр. 4030002448484 издадена од Управа за приходи Скопје на име Теодент Компани, Скопје. (24017)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/231 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на опрема за потребите на Воена болница:

1. Сет за роторесекција во урологијата.....1 сет
 2. Сет за уретерореноскопија со литолапаксија.....1 сет
- Набавката е делива.

II. Техничките карактеристики на опремата се наведени во спецификацијата која може да се подигне во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудат треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.
2. Цена без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко краен корисник.
3. Квалитет на средството според техничките карактеристики, согласно бараните карактеристики со овој повик (каталози или проспекти).
4. Начин и услови на плаќање.
5. Рок на испорака.
6. Гарантен рок.
7. Сервисирање и одржување.
8. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација.

- документ за бонитет од Централниот регистар;
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 од Законот за јавни набавки;
- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар и да не биде постара од 6 (шест) месеци.

V. Критериум за избор на најповолен понудувач согласно член 27 од Законот за јавни набавки: цена 40 бода, квалитет 50 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта.

Понудата може да се предаде лично, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на 27.09.2002 година во 12,00 часот во просториите на Воената болница.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 16/3-67/219 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ПОВТОР ПАТ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

2.1. Месо свежо говедско и јунешко;

2.2. Смрзната риба "ослик" I класа и смрзната риба "ослик филети" I класа;

2.3. Конзерва морска риба "сардина" со клуч за отворање обвиткана со мрсна хартија и пвц фолија од 125 грама и конзерва морска риба "туна" од 180-200 гр.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет;

- економско финансиски бонитет;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,

- менаџерски способности;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај и ликвидација;

- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган;

- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 5 % од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за ограничениот повик да се достави во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", бројот на ограничениот повик како и редниот број на предметот на јавната набавка. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

2. Документацијата да се достави на адреса: Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата во Министерството за одбрана најдоцна до 23.09.2002 година.

3. Отворањето на документацијата ќе се изврши без присуство на понудувачите.

4. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/28-23-84.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/564

I. Предмет на јавното барање:

1. Гумени ѓонови за чизми војнички....6.000 чифта,
2. Готварски чевли, високи, бели.....1.000 чифта,
3. Влечки пластични.....4.000 чифта,
4. Патики спортски.....4.000 чифта.

Бараните производи да бидат со квалитет дадени во списокот бр. 1, кој може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот, соба 702.

Набавката е делива.

Испораката на бараните производи е 30 дена по склучување на Договорот - франко купувач ВП 2990 Скопје.

Со понудата да се достават мостри-примероци од понудениот производ.

2. Во понудата да бидат дадени:

- предмет на понудата,
- цена, со пресметан данок на додадена вредност,
- рок на испорака,
- рок и начин на плаќање,
- производител.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- квалитет.....60 поени,
- висина на цената.....30 поени,
- рок и начин на плаќање.....5 поени,
- рок на испорака.....5 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;
- извод од регистрација на дејноста;
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган;
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар. Документот - извод од регистрација на дејноста мора да биде усогласена според Законот за трговски друштва.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса "Министерство за одбрана на Република Македонија" ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите што ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки- пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-2777/111 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Предмет на јавната набавка:

Набавка на свежо пастеризирано млеко за гарнизоните во Република Македонија по список бр. 1 за сите гарнизони поединечно.

Набавка на јогурт во пакување од 0,2 литри за гарнизоните во Република Македонија по список бр. 2 за сите гарнизони поединечно.

Бараниот производ да одговараат на квалитетот баран во списокот бр. 1 и 2.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица.

Можност за поделба на набавката по гарнизони.

Постапката за отворениот повик се спроведува согласно Законот за јавни набавки.

II. Содржина на понудата:

- цена со пресметан данок на додадена вредност,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет и потекло.

III. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација во оригинален примерок или копија заверена од нотар:

1. документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
 2. потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
 3. извод од регистрација на дејноста,
 4. доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
 5. доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
 6. техничко-технолошка можност за производство и испорака.
- Документите под бр. 1, 2, 4 и 5 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци.

IV. Критериум за избор на најповолен понудувач:	
- цена	70 поени,
- квалитет	25 поени,
- начин и услови на плаќање	5 поени.

V. Доставување на понудата

Понудите се доставуваат на Комисијата на лице место на денот на јавното отворање согласно член 56 од Законот за јавни набавки-пречистен текст.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи ќе се сметаат за нецелосни и нема да бидат земени во предвид при разгледувањето.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана, ул. "Орце Николов" бб, Скопје на ден 25.09.2002 година во 11 часот.

Претставниците на понудувачите се должни на јавното отворање на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на повикот.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на тел. 02/282-289 и 282-384.

Министерство за одбрана

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ПОВТОРНО ОБЈАВУВАЊЕ ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32/26/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: Изведба на проект "Изградба на канализационен колектор во Црник-Пехчево.

Тотална должина околу 1.200 м, изградбата треба да биде главно околу реката.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса: ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 500,00 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единични цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари)-без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција не постар од 6 месеци).

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 20.09.2002 година до 13,00 часот. Сите понуди коишто ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 20.09.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13,00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09,00 до 14,30 часот или на телефон/факс 02/120-311 или 220-415.

Единица за раководење со проектот
Програма Социјална инфраструктура I

Единицата за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 36/30/2002
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект "Реконструкција на потисен цевковод во село Дамјан - Радовиш". Реконструкција на водовод, околу 2400 м цевковод, реновирање на пумпна станица и резервоар, како и електрични инсталации во пумпната станица.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 600 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (прилог кон понудата)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копии заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копии заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

4.6. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот-Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 26.09.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 26.09.2002 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки на
Единицата за раководење со проектот
Програма Социјална инфраструктура I

Врз основа на член 10 став 1 и член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Скопје, објавува

**ПОВТОРНО ОБЈАВУВА ОТВОРЕН ПОВИК
БР. 02-5643/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија, со седиште на ул. „50 Дивизија“ бр. 6 - Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на јаглен за потребите на здравствените организации и тоа:

- а) ниско калоричен;
- б) средно калоричен - сушен.

3. Спецификацијата со количествата и видот на материјалите што се предмет на набавката, здравствените организации и седиштето на здравствените организации дадени се во тендерската документација (список).

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување - Скопје, ул. „50 Дивизија“ бр. 6, соба бр. 15, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот.

5. Испораката на материјалите што се предмет на набавката ќе се врши sukcesивно, според доставен план на добавувачот најдоцна до 15.10.2002 година.

6. Постапката за набавка се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

7. Право на учество имаат сите правни и физички лица во Република Македонија.

8. Рокот на плаќање изнесува најмалку 120 дена од денот на испораката.

9. Рокот на важење на понудата е 60 дена од денот на нејзиното поднесување.

10. Понудата е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот;
- спецификација со количината и видот на материјалите што се нудат;
- цена по единечна мера - франко здравствена организација со истовар;
- начин, услови и рок на плаќање.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет) издаден од Централниот регистар согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;
- опис на технички постројки и расположиви соодветни средства за транспорт;
- посочување на вклучени стручни и технички лица задолжени за контрола на материјалите што се нудат.

4. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 - Скопје, преку пошта во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 19.09.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 19.09.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 19.09.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. „50 Дивизија“ бр. 6 - Скопје, голема сала на III кат.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на Комисијата треба да и предадат писмено овластува-

ње од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документација и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на набавка на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед), што е подигната од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11, 18, 19 и 63 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки при Органот на локалната самоуправа-општина Делчево, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002

1. Набавувач: општина Делчево-локална самоуправа.

2. Предмет на набавка: изградба на пат с. Разловци-с. Митрашинци.

3. Тендерска документација: тендерската документација со која располага набавувачот се наоѓа во општина Делчево.

Истата може да се види и подигне со претходна уплата од 2.000,00 денари на жиро сметка 240160000057639 и ЕДБ 60090330000005. Депонент: Балканска банка АД-Скопје, Филијала Делчево.

4. Содржина на понудата:

- назив, адреса и седиште на понудувачот,
- предмет на набавка,
- рок на завршување на работите,
- начин на плаќање,
- гаранција за квалитетот на материјалите,
- рок и важност на понудата.

5. Придружна документација:

Согласно член 24, 25, 26 и 31 од Законот за јавни набавки.

6. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- квалитет,
- цени и начин на плаќање,
- рок на извршување на работите.

7. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

Понудите се доставуваат согласно член 56 и 57 од Законот за јавни набавки на адреса: Општина Делчево, ул. “М. М. Брицо“ бр. 40.

Рокот за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудите ќе се отвораат од страна на Комисијата во присуство на овластени претставници на понудувачите во рок од пет дена по завршувањето на отворениот повик во 11,00 часот во соба број 22-зграда на општина Делчево.

Дополнителните појаснувања можат да се добијат на телефон 033/411-101 и 033/411-550.

Комисија за јавни набавки

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

О Д Л У К И
ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА
ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Продажна цена по акција (ЕУР)
1	Преработка на дрво	Македонски Брод	221.941	67.649	30,48%	13.231	0,51
2	Летница	Струга	183.635	41.433	22,56%	810	5,11
3	Млекара	Прилеп	508.719	59.988	11,79%	1.173	10,23
4	РЖ Интер-Траншпед	Скопје	2.993.101	1.704.226	56,94%	333.316	1,53
5	9 Мај	Неготино	808.999	315.087	38,95%	6.163	5,11
6	Стоковна куќа Корзо	Битола	800.000	150.436	18,80%	29.423	1,02
7	Траншпед Македонија	Струмица	1.381.799	12.731	0,92%	498	2,56
8	Бетон	Битола	2.335.666	871.439	37,31%	3.409	25,56
9	Мак-Тутун	Ресен	639.451	91.489	14,31%	1.789	5,11
10	Рудник Демир Хисар	Сопотница	525.247	168.840	32,14%	32.966	5,11
11	Битоласил	Битола	664.680	477.480	71,84%	18.677	25,57
12	6-ти Ноември	Валандово	1.500.805	1.460.248	97,30%	28.560	51,13
13	Печатница Младост	Кочани	1.421.847	229.245	16,12%	8.968	25,57
14	Раде Кончар-Апаратна Техника	Скопје	5.056.731	309.375	6,11%	12.375	25,00
15	Печатница 1 Мај	Скопје	78.942	25.350	32,11%	496	51,13
16	Машинопромет	Скопје	1.738.393	20.667	1,19%	808	25,57
17	Антикор-Македонија	Скопје	135.603	3.704	2,73%	370	10,00
18	Јавор-Репроматеријали	Битола	1.533.876	346.418	22,58%	67.754	5,11
19	Континентал	Битола	567.586	136.924	24,12%	7.231	18,92
20	Застава Промет	Скопје	869.196	163.511	18,81%	3.198	51,13
21	Мак-Комерц	с. Марена, Кавадарци	673.476	45.627	6,77%	892	51,13
22	Јавор-Континентал	Битола	37.324	8.430	22,58%	1.649	5,11
23	Живинарска фарма	Гевгелија	815.731	417.459	51,18%	81.646	5,11
24	Силика-Рудник Чајле	Гостивар	654.300	35.571	5,44%	696	51,13
25	Мзт Пумпи-Инком	Скопје	66.050	18.498	28,01%	362	51,13
26	Бентопром	Крива Паланка	328.735	9.591	2,92%	54	178,95
27	14 Септември	Свети Николе	663.951	468.296	70,53%	91.590	5,11
28	Лозар-Чашка	Велес	221.210	74.493	33,68%	14.569	1,00
29	Лозар-Голомопродажба	Велес	128.426	43.188	33,63%	8.447	1,00
30	Лозар-Ново Село	Велес	371.658	123.373	33,20%	24.130	1,00
31	Лозар-Каласлари	Велес	121.892	41.049	33,67%	8.030	1,00
32	Лозар-Оранжерии	Велес	1.769.392	599.218	33,87%	117.197	1,00
33	Лозар-Агросервис	Велес	362.281	121.796	33,62%	23.819	1,00
34	Лозар-Сујаклари	Велес	133.877	45.110	33,70%	8.823	1,00
35	Лозар-Раштани	Велес	98.398	33.157	33,70%	6.486	1,00
36	Лозар-Млекара	Велес	113.839	5.384	4,73%	1.053	5,00

37	Лозар-Согле	Велес	43.741	445	1,02%	87	5,00
38	Лозар-Малопроджба	Велес	183.942	3.289	1,79%	643	5,00
39	Лозар-Свињарска фарма	Велес	1.898.427	130.886	6,89%	25.599	5,00
40	Лозар-Овчарство	Велес	126.402	12.473	9,87%	2.439	5,00
41	Прима	Кочани	1.831.136	184.732	10,09%	36.130	5,11
42	Монтинг	Битола	4.556.174	2.963.156	65,04%	57.954	1,02

ОБЈАВА

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец август 2002 година во однос на месец јули 2002 година е повисока за 0,1%.

2. Правото на пораст на платите за месец август 2002 година во однос на месец јули 2002 година за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,05%.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1142. Одлука за пристапување на Република Македонија кон Договорот на светската организација за интелектуалната сопственост за авторското право и Договорот на светската организација за интелектуалната сопственост за изведбите и фонограмите....	1
1143. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделското земјиште.....	1
1144. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	1
1145. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	2
1146. Одлука за внесување или изнесување на ефективни странски пари во и од Република Македонија.....	2
1147. Одлука за обезбедување на средства за надоместок за експропријација на недвижности, заради расчистување на просторот "Чифте Амам".....	2
1148. Одлука за давање на стопанисување недвижен имот.....	3
1149. Одлука за изменување на Одлуката за обезбедување средства за исплата во готово на побарувањата на штедачите од штедилниците "ТАТ" - Битола, "Алфа С" - Скопје и "Лавци" - Охрид.....	3
1150. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - украсен камен мермер на "Илекс", ДООЕЛ - Васил Скопје на локалитетот во близина на с. Небрегово, општина Прилеп.....	3
1151. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - оникс и травертин на "Еуро Мармо Гранити" - Прилеп од лежиштето на локалитетот кај с. Манастир, во атарот на општина Витолиште, Прилепско.....	3
1152. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер и гранит на "Еуро Мармо Гранити" - Прилеп од лежиштето на локалитетот кај с. Извор-Оморани, во атарот на општина Извор, Велешко.....	4
1153. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на "Еуро Мармо Гранити" - Прилеп од лежиштето на локалитетот Гладно Поле, во атарот на општина Прилеп.....	4
1154. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - глина на АДГ "Трудбеник" - Охрид, на локалитетот кај с. Арбиново, во атарот на општина Охрид.....	5
1155. Одлука за давање согласност на Статутот на ЈПВ "Гевгелиско-Баландовско Поле" - Гевгелија.....	5
1156. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	5
1157. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	5
1158. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Гостивар.....	5
1159. Заклучок од Владата на Република Македонија.....	6
1160. Упатство за формата и содржината на обрасците за плаќање на корисниците и единките корисници на Буџетот на Република Македонија.....	6
1161. Упатство за порамнување на трансакции на секундарен пазар на благајнички записи	13
1162. Упатство за работа со WEB апликација за спроведување на аукции на благајнички записи.....	16
1163. Одлука за изменување на Одлуката за именување на членови и нивни заменици во општинската изборна комисија Дебар.....	20
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец август 2002 година.....	64

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.